



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 11 февруари 1981
Скопје
Број 4 Год. XXXVII

Претплатата за 1981 година изнесува 850 динари. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

26.

Врз основа на член 377 став 2 од Уставот на СРМ, член 63 од Законот за народна одбрана („Службен весник на СРМ“, бр. 11/76) и член 49 од Деловникот на Претседателството на СРМ, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 19 јануари 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СОСТАВОТ НА СОВЕТОТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА

I

Во дел II, точка 4 од Одлуката, се вршат следните измени и дополнувања:

1. Се разрешува досегашниот член на Советот за народна одбрана, Лепосава Петровска.
2. За нов член на Советот за народна одбрана се именува Цане Мојановски, претседател на Претседателството на РК на ССММ.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-90
21 јануари 1981 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

27.

Врз основа на член 3 од Законот за водење на паричните средства на Републиката и на општините како депозит на Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 42/77) и на Резолуцијата за насоките и рамките на општествено-економскиот развој на СР Македонија во 1981 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесува

ОДЛУКА

ЗА НАМЕНИТЕ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СЛОБОДНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ВО 1981 ГОДИНА ШТО СЕ ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат поблиските намени, начинот и условите за користење на слободните парични средства на Републиката и на општините во 1981 година што се водат како депозит во Народната банка на Македонија.

Член 2

Слободните парични средства од член 1 на оваа одлука, по одбивањето на 10% од вкупните средства што ќе служат како резерва на Народната банка на Македонија, Народната банка на Македонија ќе ги одобри на Стопанската банка — Здружена банка — Скопје како кредит за лич-

видност за времено надоместување на недостатокот на кредитни средства од Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот 1981—1985 година.

Член 3

На одобрените средства Стопанската банка — Здружена банка — Скопје ќе и плаќа на Народната банка на Македонија камата во висина од 5% годишно.

Пресметувањето и наплатата на каматата ќе се врши декурзивно по истекот на три месеци од денот на користењето на средствата.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-288/1
6 февруари 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

28.

Врз основа на член 393, точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА МОТОРНИОТ БЕНЗИН И ПЛИНСКОТО МАСЛО НА ПОСЕБНА СМЕТКА ЗА ОТПЛАТА НА ОБВРСКИТЕ ПО ЗАЕМОТ ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТАТА

Член 1

Организациите на здружен труд што вршат промет со бензин и плинско масло, ќе издвојуваат по еден динар од 1 литар од малопродажната цена на моторниот бензин и плинското масло на посебна сметка на Републиката кај Службата за општественото книговодство.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука Службата на општественото книговодство ќе ги става на располагање декадно во полза на Стопанската банка — Здружена банка — Скопје, а ќе се користат за отплата на обврските на Републиката според Законот за распишување јавен заем за изградба и реконструкција на патиштата во СР Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 30/77, 15/78 и 40/80).

Член 3

Износот од член 1 на оваа одлука за продаденото количество моторен бензин и плинско масло ќе се пресметува и ќе се уплатува на начинот и во роковите определени за пресметување на основниот данок на промет.

Член 4

На средствата од членот 2 на оваа одлука што се стават на располагање на Стопанската банка — Здружена банка — Скопје до нивното користење за отплата на заемот за патиштата, Стопанската банка — Здружена банка — Скопје пресметува соодветна камата во полза на Републиката.

Висината на каматата ќе се утврди со посебен договор. Договорот со Стопанската банка — Здружена банка — Скопје ќе го потпише републичкиот секретар за финансии.

Член 5

Од средствата од членот 2 на оваа одлука се намираваат и трошоците на Банката околу отплата на заемот за патишта.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 22 јануари 1981 година.

Бр. 23-308/1

5 февруари 1981 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

29.

Врз основа на член 393, точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА МОТОРНИОТ БЕНЗИН ОД 86 ОКТАНИ И НА ПЛИНСКОТО МАСЛО НА ПОСЕБНА СМЕТКА ЗА ИЗГРАДБА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ЛИНИИ

Член 1

Организациите на здружен труд што вршат промет со бензин и плинско масло ќе издвојуваат и ќе насочуваат средства од малопродажната цена на моторниот бензин од 86 октани и на плинското масло (дизел гориво) на посебна сметка за изградба и модернизација на железнички линии и тоа:

- | | |
|---|------------|
| 1) од 1 литар моторен бензин од 86 октани | 0,181 дин. |
| 2) од 1 литар плинско масло и тоа: | |
| — Д ₁ | 0,634 дин. |
| — Д ₂ | 0,764 дин. |
| — Д ₃ | 0,977 дин. |

Член 2

Износот од член 1 на оваа одлука за продаденото количество моторен бензин и плинско масло ќе се пресметува и ќе се уплатува на начинот и во роковите определени за пресметување и уплатување на основниот данок на промет.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 22 јануари 1981 година.

Бр. 23-256/2

5 февруари 1981 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

30.

Врз основа на член 393, точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ОД МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА БЕНЗИНОТ И ПЛИНСКОТО МАСЛО, НАМЕНЕТ ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТИШТАТА

Член 1

Во Одлуката за определување висината на надоместокот од малопродажната цена на бензинот и плинското масло, наменет за изградба, реконструкција и одржување на патиштата („Службен весник на СРМ“, бр. 39/78, 15/79, 24/79 и 15/80), во член 1 износот „2.292“ се заменува со износот „2.422“, а во точката 2 износот „1.800“ се заменува со износот „2.000“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 22 јануари 1981 година.

Бр. 23-257/2

5 февруари 1981 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

31.

Врз основа на член 10 од Општествениот договор за висината и начинот на здружување и користење на средствата насочени за позабрзано решавање на станбените потреби на учесниците од НОВ („Службен весник на СРМ“, бр. 1/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, на седницата одржана на 30. XII. 1980 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ ВО ЗАЕДНИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ЗДРУЖЕНИТЕ СРЕДСТВА НАСОЧЕНИ ЗА ПОЗАБРАНО РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА УЧЕСНИЦИТЕ ОД НОВ

1. Се утврдува престанување на функцијата членови на Заедничката комисија за распределба на здружените средства насочени за позабрзано решавање на станбените потреби на учесниците од Народноослободителната војна, со мандатот на:

Љубомир Пејовски и
Панче Миркуловски

2. За членови на Заедничката комисија за распределба на здружените средства насочени за позабрзано решавање на станбените потреби на учесниците од Народноослободителната војна, со мандат од четири години, се именуваат:

1. Љубомир Пејовски, заменик на генералниот директор на Службата за општествено книговодство на СР Македонија;

2. Томо Софрониовски, претседател на Синдикатот на работниците од управата, правосудството и општествено-политичките организации.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2527/1
30 декември 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

32.

Врз основа на член 16 став 1 и член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“, бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА МЕЃУНАРОДНИ
ОДНОСИ**

1. Никола Златевски, помошник на републичкиот секретар за меѓународни односи, повторно се именува на иста функција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2525/1

30 декември 1980 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

33.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“, бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ
СЕКРЕТАР ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ
РАБОТИ И ПАЗАР**

1. Се именува за помошник на републичкиот секретар за општостопански работи и пазар Петар Мирчевски, досегашен секретар на ОК на СКМ — Прилеп.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2524/1

30 декември 1980 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

34.

Врз основа на член 63 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“, бр. 17/65 и 16/69) и член 42 и 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет на II-та седница, одржана на 26. XII. 1980 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК**

1. Се одобрува употребата на учебникот „Фитопатологија за III клас на земјоделските училишта“ од Пејчиновски д-р Филип, во издание на ООЗТ книгоиздателство „Наша книга“ — Скопје, 1980.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, ООЗТ книгоиздателство „Наша книга“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-220

31 декември 1980 година

Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Илиевски д-р Митко, с. р.

35.

Врз основа на член 63 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“, бр. 17/65 и 16/69), член 3 и 15 од Законот за учебниците за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“, бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на II-та седница одржана на 26. XII. 1980 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК**

1. Се одобрува употребата на учебникот „Француски јазик за VII одделение“ од Анастасија Белопета, Загорка Спасова и Милка Бајалска, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1980.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-222

31 декември 1980 година

Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Илиевски д-р Митко, с. р.

36.

Врз основа на член 63 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“, бр. 17/65 и 16/69) и член 42 и 53 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на II-та седница, одржана на 26. XII. 1980 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК**

1. Се одобрува употребата на учебникот „Англиска читанка за III и IV година на учениците од градежна и електро-машинска насока“ од Ефка Топузовска и Верка Мариновска, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1980 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-223

31 декември 1980 година

Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Илиевски д-р Митко, с. р.

37.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на членот 433 од Уставот на СР Македонија, членот 15 алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 18 декември 1980 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ точките 1 и 2 на член 21 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка, донесен од работниците на Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ во Битола со референдум одржан на 19 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ во Битола на начинот предвиден за објавување на самоуправни општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје му поднесе на Уставниот суд на Македонија предлог за оценување уставноста и законитоста на членот 21 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, оваа одредба од правилникот била противуставна и незаконита затоа што различно ги вреднувала наставниците-дефектолози со више и високо образование иако вршеле исти работи и работни задачи.

4. Разгледувајќи го членот 21 од оспорениот правилник Судот утврди дека со неговите точки 1 и 2 е предвидено всушност за ист фонд на часови седмично според наставниот план и програма различно вреднување на работите и работните задачи на наставниците во одделенска и предметна настава и тоа поради различниот степен на стручна подготовка.

Според ставот 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76) наставници по предметна настава во основно училиште можат да бидат лица што завршиле еднопредметна или двопредметна соодветна група за образование на наставници на факултет, висока школа, ликовна академија, музичка академија, педагошка академија или виша школа. Понатаму, според членот 80 од овој закон наставници за одделенска настава во специјалните основни училишта можат да бидат лица кои завршиле соодветно високо или више специјално образование за работа со деца попречени во психофизичкиот развој, лица кои завршиле филозофски факултет-педагошка група и имаат најмалку една година специјално образование за работа со деца попречени во психофизичкиот развој, а наставници по предметна настава во специјалните основни училишта можат да бидат лица кои ги исполнуваат условите од членот 79 став 2 на овој закон и кои имаат соодветно специјално образование за работа со деца попречени во психофизичкиот развој во траење од најмалку една година и лица кои ги исполнуваат само условите од став 1 на членот 80 од овој закон. Од друга страна, со членот 22 од Уставот на СР Македонија и членот 126 од Законот за здружениот труд е предвидено на секој работник, во согласност со начелото на распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарност на работниците во здружениот труд, да му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Од означените законски одредби произлегува дека наставници во одделенска односно предметна настава во овие училишта можат, да бидат и лица со високо и лица со више специјално образование за работа со деца попречени во психофизичкиот развој. Тоа значи дека законот тргнува од претпоставката дека и лицата со више специјално образование успешно ќе ги вршат работите и работните задачи. Според тоа, од гледна точка на уставното начело на распределба според трудот и постигнатите резултати во работата работите и работните задачи на овие две категории наставници во изведување на наставно-воспитната работа во одделенската и предметната настава би требало, според мислењето на Судот, еднакво да се вреднуваат. Ова затоа што работите и работните задачи на означените категории наставници во Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ во Битола, по обем и сложеност се исти. Доколку, меѓутоа, наставниците

со високо образование во својата работа покажат поголеми работни резултати тие би можеле при конечната распределба на средствата за лични доходи да остварат и поголем личен доход во согласност со утврдените основи и мерила.

Со оглед на тоа што со точките 1 и 2 на член 21 од оспорениот правилник работите и работните задачи на наставниците-дефектолози со више и високо образование во изведувањето на наставно-воспитната работа во одделенската и предметната настава различно се вреднувани и тоа исклучиво во зависност од степенот на стручната подготовка, Судов оцени дека тие не се во согласност со уставното начело на распределба според вложениот труд и постигнатите резултати во работата, утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во членот 126 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 259/79

18 декември 1980 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

38.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста на ставот 1 на член 51 од Законот за работните односи, врз основа на членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки („Службен весник на СРМ“ бр. 42/76), по одржаната јавна расправа на 5 декември 1980 година, на седницата од 6 декември 1980 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставноста на ставот 1 на член 51 од Законот за работните односи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

3. Извршниот одбор на Заедницата на предучилишните установи на СР Македонија и Секцијата за предучилишни педагози при Сојузот на педагошките друштва на СР Македонија, му поднесе на Уставниот суд на Македонија предлог за оценување уставноста на ставот 1 на член 51 од законот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот со оспорената одредба од законот се создавала нерамноправна положба меѓу работниците кои изведувале воспитно-образовна дејност во предучилишните установи и работниците кои изведувале настава во другите воспитно-образовни организации. Нерамноправноста се состоела во тоа што воспитно-образовните работници во предучилишните установи со ставот 1 на член 51 од Законот за работните односи биле исклучени од правото годишниот одмор да го користат колку што трае и летниот школски распуст односно во еднакво траење како што го користеле воспитно-образовните работници во другите образовни организации. При тоа се наведува дека воспитанието и образованието на децата од предучилишна возраст е дел од единствениот систем на воспитанието и образованието во СФРЈ и се спроведува според програмата за воспитно-образовната и згрижувачката дејност која, според ставот 3 на член 8 од Законот за воспитување и образование на децата од предучилишна возраст („Службен весник на СРМ“ бр. 45/74, 44/76 и 9/77), се реализира од 1 септември до 10 јуни наредната година. Оваа програма ја изработува Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитанието, а ја донесува Републичкиот педа-

гошки совет, на истиот начин и во истата постапка како што се донесува програмата за основните училишта. Воспитувачите се реализатори на програмата за воспитно-образовната работа во предучилишните установи. Тие ги остваруваат целите и задачите на воспитанието и образованието во предучилишната установа и вршат други работи во врска со воспитно-образовната дејност во установата. Квалификацијата и стручната способност на воспитувачите е иста како и за просветните работници во основните училишта. Од изнесените причини предлагачите сметаат дека оспорената одредба од Законот за работните односи не е во согласност со Уставот на СР Македонија.

4. Согласно членот 10 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, како и согласно членот 476 од Деловникот на Собранието на СР Македонија предлогот за започнување на постапка за оценување уставноста на ставот 1 на член 51 од Законот за работните односи беше доставен до Претседателот на Собранието на СР Македонија за одговор на наводите содржани во предлогот.

Законодавно-правната комисија на Собранието на СР Македонија достави до Судов мислење во кое се наведува дека, според ставот 1 на член 7 од Законот за воспитување и образование на децата од предучилишна возраст, воспитувањето и образованието на децата од предучилишна возраст се изведува според програма за воспитно-образовна и згрижувачка дејност. Според ставот 2 на истиот член од означениот закон, основите на програмата за воспитно-образовната и згрижувачката дејност во предучилишните установи ги донесува Републичкиот педагошки совет. Овие основи, според членот 8 од истиот закон, ги разработува Републичкиот завод за унапредување на воспитувањето и образованието, а врз основа на нив, стручниот орган на предучилишната установа ја утврдува програмата за воспитно-образовната и згрижувачката дејност на предучилишната установа. Понатаму, со ставот 3 на овој член од законот, е определено делот на програмата за воспитно-образовната дејност да се реализира од 1 септември до 10 јуни, а во летниот период да се организира, покрај згрижувачката, и воспитно-забавната дејност.

Од наведените одредби, според означеното мислење на Законодавно-правната комисија на Собранието на СР Македонија изразено и на јавната расправа, произлегува дека воспитно-образовната дејност во организациите за воспитание и образование на децата од предучилишна возраст се остварува според утврдената програма во текот на целата година, што значи дека децата од оваа возраст не оделе организирано на одмор во текот на летниот период, туку нивниот одмор е условен од одморот на родителите односно старателите.

Според тоа, а имајќи го предвид карактерот на работите и работните задачи што во организациите на предучилишното воспитание и образование се остваруваат и во текот на летниот период, оваа комисија смета дека, годишниот одмор на работниците кои ја вршат воспитно-образовната работа во овие организации, треба да се определува со програмата за организација и остварување на воспитно-образовната дејност така што да може и за време на летниот период да се обезбеди воспитно-забавна дејност на децата. Со оглед на тоа Комисијата, односно Собранието на СР Македонија, смета дека ставот 1 на член 51 од Законот за работните односи не е во согласност со определбите од Уставот на СР Македонија.

5. Во текот на подготвителната постапка и на јавната расправа Судов од одредбите од Законот за воспитување и образование на децата од предучилишна возраст, утврди дека воспитно-образовната дејност на децата од предучилишна возраст, како составен дел на единствениот систем на воспитување и образование, ја изведуваат воспитува-

чите во предучилишните установи, а врз основа на програмата за воспитно-образовна и згрижувачка дејност, донесена од Републичкиот педагошки совет и разработена од Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето. Делот на програмата за воспитно-образовната дејност се реализира од 1 септември до 10 јуни. Во летниот период, покрај згрижувачката, се организира воспитно-забавна дејност.

6. Разгледувајќи ги наводите на учесниците во постапката, како и мислењата на претставниците на заинтересираните органи изнесени на јавната расправа, Судов утврди дека ставот 1 на член 51 од Законот за работните односи не е во несогласност со алинејата 9 на став 3 на делот II од Основните начела на Уставот на СР Македонија според која неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот, покрај другото, ја сочинува еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста. Ова затоа што со ставот 1 на член 51 од Законот за работните односи се дава можност, а не и право, на работниците кои вршат наставна и воспитна работа во основните и средните училишта, вишите и високите школи и на факултетите годишниот одмор да го користат за време на летниот школски распуст и при што тој може да трае најдолго колку што трае и летниот школски распуст. Летен школски распуст не е предвиден во Законот за воспитување и образование на децата од предучилишна возраст, поради што децата од предучилишните организации не одат организирано на летен школски распуст како што одат децата од основните училишта односно младинците од насоченото образование. Освен тоа во текот на летниот период во предучилишните установи се изведува згрижувачка и воспитно-забавна дејност.

Исто така, Судов го ценеше наводот на предлагачите дека бројот на присутните деца во текот на летниот период е значително намален, поради годишните одмори на нивните родители односно старатели. Меѓутоа, Судов го имаше предвид фактот дека, иако во намален обем, присуството на децата во предучилишните установи е постојано и непрекинато во текот на целата календарска година и децата во овие установи не одат организирано на летен распуст како што тоа е регулирано во другите организации на здружениот труд чија основна дејност е воспитание и образование на деца односно младинци.

На основа изнесеното Судов смета дека ставот 1 на член 51 од Законот за работните односи не е во несогласност со начелото на еднаквоста на работните луѓе и граѓаните утврдено во алинејата 9 на став 3 на делот II од Основните начела на Уставот на СР Македонија, поради што одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 84/80

6 декември 1980 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА

39.

Врз основа на член 11 и 16 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развoтoк на стопански недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“, бр. 48/74), Управниот одбор, на седницата одржана на 20. I. 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО СОЗДАВАЊЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРНИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА РАЗВОЈ ВО 1981 ГОДИНА

Член 1

Од средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развoтoк на стопански недоволно развиените краишта (во натамошниот текст: Републички фонд) што ќе се формираат од делот на вишоците на приходите на Народната банка на Македонија и од пренесените средства во 1981 година ќе се употребат 68,0 мил. динари за учеството во создавањето на стопанска и друга инфраструктура и за проширување на материјалната основа на трудот на организациите на здружен труд во општествените дејности во недоволно развиените краишта.

Овие средства ќе се доделуваат на корисниците неповратно.

Член 2

Со средствата на Републичкиот фонд во висина од 20,0 мил. динари ќе се потпомага уредувањето на градежното земјиште (изградба на пристапни патишта, довод на електрична енергија, обезбедување на вода и довод на телефонски линии) во подигањето на стопански капацитети на локациите каде не се создадени потребните инфраструктурни услови кога како инвеститори се јавуваат организациите на здружен труд вон подрачјето на недоволно развиените општини или се подигаат капацитети вон центрите на општините.

Член 3

Средствата од претходниот член ќе се обезбедуваат на инвеститорите само како дел во висина до 50% од пресметковната вредност на овие вложувања.

По исклучок, во општините Македонски Брод, Гостивар и Демир Хисар, чие ниво на стопанска развиеност е под 50% од републичкиот просек, ова учество може да изнесува до 70%.

Член 4

Корисници на средствата се организациите на здружен труд кои остваруваат развојни програми според одредбите на членот 2 од оваа одлука.

Решенијата за одобрување ќе ги донесува Управниот одбор на Фондот, по предлог на Комисијата за следење на развојните програми во овие краишта.

Финансиските работи ќе ги извршува банката кај која ќе се водат средствата на Републичкиот фонд.

Член 5

Со средствата од Републичкиот фонд во висина од 45,0 мил. динари ќе се потпомагаат инвестиционите зафати за: изградба на училищен простор за основно образование, модернизација и реконструкција на патишта од IV ред, рударски истражувања, електрификација на селски населби, изградба на водоводи, изградба на амбулантно-поликлинички објекти и за ППТ врски во селските населби.

Член 6

Средствата од претходниот член ќе можат да се користат само како учество во висина до 25% од вредноста на инфраструктурните зафати во сите недоволно развиени општини.

По исклучок, за вложувањата во општина Македонски Брод и во пограничните населби учеството може да изнесува до 35%.

Член 7

Корисници на средствата од член 5 од оваа одлука се организациите на здружен труд, интересните заедници, собранијата на општините и други правни лица преку кои се реализираат инфраструктурните зафати.

Член 8

Собранијата на општините од недоволно развиените краишта при определувањето на корисниците ќе се грижат за заедничко и функционално решавање на проблемите од областа на инфраструктурата со соседните општини и на поширокиот простор на Републиката.

Член 9

Со цел да се потпомогне побрзата електрификација на поголемите селски населби од средствата на Републичкиот фонд претходно се распределуваат по 1 (еден) мил. динари на општините Македонски Брод, Кратово и Крива Паланка.

Користењето на овие средства ќе се врши врз основа на програми и одлуки на собранијата на општините во кои ќе се утврди и делот на учеството на месното население и општините.

Учеството на средствата на Републичкиот фонд за оваа намена може да изнесува најмногу до 40% од вредноста на програмите.

Член 10

Распределбата на другите средства од членот 5 на оваа одлука по општини се врши диференцирано, а во зависност од достигнатиот степен на стопанската развиеност на општините и населението.

Со цел да се обезбеди порамномерна распределба на средствата, дел во висина од 25% од средствата се распределува подеднакво на сите општини.

Член 11

Со примена на критериумите од претходниот член се утврдува следната распределба на средствата по општини:

	— во илјади дин.
1. Берово	1.700
2. Брод Македонски	2.500
3. Виница	2.000
4. Гостивар	7.400
5. Дебар	2.000
6. Демир Хисар	2.200
7. Кичево	3.900
8. Кратово	1.800
9. Крива Паланка	2.700
10. Крушево	1.700
11. Радовиш	2.200
12. Ресен	1.700
13. Струга	4.200
14. Тетово	9.000

Член 12

Средствата од членот 11 општините со свои одлуки самостојно ги распределуваат за намените определени во член 5 од оваа одлука и ги утврдуваат непосредните корисници.

Член 13

Користењето на средствата од Републичкиот фонд за утврдените намени во оваа одлука се врши преку основните банки на Стопанска банка — Скопје каде се остваруваат редовните буџетски

средства на општините, кои ќе водат сметка исплатите да се вршат во сразмер со делот на средствата од другите извори според конструкцијата на финансирањето.

Стопанска банка — Здружена банка — Скопје ги извршува финансиските работи, се грижи за спроведувањето на одредбите од оваа одлука и врши наменска контрола за употребата на средствата, за што го известува Републичкиот фонд.

Ако средствата се искористат ненаменски или без да се обезбеди учеството од други извори, банката ќе изврши враќање на средствата, а Управниот одбор на Фондот ќе ги прераспреди овие средства.

Член 14

Средствата од оваа одлука се составен дел од вкупните средства кои со посебна одлука ќе се распределат за периодот од 1981 до 1985 година.

Член 15

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 02-24/1

3 февруари 1981 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор на Фондот,
Икмет Крифца, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

48.

Врз основа на член 89 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79) и член 26 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во здравството и социјалната заштита, Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во здравството и социјалната заштита, по предлог на Републичкиот педагошки совет, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА КУРСЕВИТЕ И СЕМИНАРИТЕ И ДРУГИТЕ ФОРМИ ЗА СТРУЧНО И ПЕДАГОШКО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Организацијата и работата на курсевите и семинарите и другите форми за стручно и педагошко усовршување на наставниците и стручните соработници во организациите за средно образование и воспитувачите во ученичките домови (во натамошниот текст: стручно и педагошко усовршување на наставниците) се регулира со овој правилник.

Член 2

Под стручно усовршување се подразбира усовршување во структурата односно во областа за која наставникот е способен да ја остварува воспитно-образовната дејност врз марксизмот како основи на научниот социјализам и врз практиката на социјалистичкото самоуправување.

Педагошкото усовршување опфаќа содржини од областа на педагогијата, психологијата и методиката на воспитно-образовната дејност.

Член 3

Стручно-педагошкото усовршување се остварува преку: курсеви, семинари, советувања, консултации, менторство и самообразование и други форми на стручно и педагошко усовршување.

Член 4

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се организира за секоја наставна дисциплина одделно или за две или повеќе сродни наставни дисциплини по кои наставниците изведуваат настава. Како наставна дисциплина во смисла на вој правилник се смета и образовно-работната практика.

Член 5

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците го организираат организациите за средно образование, научните организации односно специјализирана стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието и соодветните високообразовни организации.

Член 6

Стручното усовршување на наставниците се изведува на соодветните високообразовни организации.

Педагошкото усовршување на наставниците се изведува на соодветната високообразовна организација што подготвува наставнички кадри, додека за стручните кадри за кои нема наставни високообразовни организации педагошкото усовршување го организираат наставно-научните студиски групи по педагогија и психологија на Филозофскиот факултет.

Член 7

Стручното усовршување на наставниците за кои постојат високообразовни организации што подготвуваат наставнички кадри, го организираат соодветните високообразовни организации.

Стручното усовршување на наставниците за кои не постојат високообразовни организации што подготвуваат наставнички кадри, како и образовно работната практика, го организира специјализираната стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието, во соработка со соодветните високообразовни организации.

Член 8

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се изведува според утврдени програми за сите форми на воспитно-образовната дејност во организациите за средно образование.

Содржината на програмите за стручното и педагошкото усовршување на наставниците ја изготвува соодветната високообразовна организација во соработка со специјализираната стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието и организациите за средно образование.

Програмите за стручното и педагошкото усовршување ли донесува Собранието на Заедницата.

Член 9

Програмите за стручно и педагошко усовршување на наставниците, на организациите за средно образование им ги доставуваат организаторите два месеци пред повикувањето на наставниците на стручно и педагошко усовршување. При доставувањето на програмите наставниците се известуваат за почетокот на усовршувањето.

Член 10

Времетраењето на стручното и педагошкото усовршување се определуваат со програмите.

Времето на изведувањето на стручното и педагошкото усовршување го определуваат организаторите од член 5 на овој правилник, со заемно договарање.

Курсевите и семинарите по правило се организираат во времето кога не се изведува настава во организациите за средно образование.

Член 11

На стручно и педагошко усовршување наставниците се повикуваат до навршувањето на 25 години работен стаж.

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се организира на секои четири години почнувајќи од втората година од вработување во организација за средно образование.

Член 12

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се евидентира преку водење дневник за работа и личен картон на наставникот кој е вклучен во стручно и педагошко усовршување.

Евиденцијата ја водат организаторите од член 5 на овој правилник.

Член 13

За учеството во стручното и педагошкото усовршување на наставникот му се издава писмена потврда. Во потврдата се внесува времетраењето и содржината на стручното и педагошкото усовршување, како и мислење за постигнатите резултати на наставникот.

Член 14

За наставниците кои не извршиле две години работа во настава, специјализираната стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието во соработка со соодветните високообразовни организации и со организациите за средно образование организираат посебни форми на стручно и педагошко усовршување.

За следењето на работата на наставниците од став 1 на овој член, по предлог на организацијата за средно образование во која наставникот изведува настава, специјализирана стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието определува поискусен наставник (ментор) кој во текот на следењето врши увид во работата на наставникот и организирано и систематски му дава насоки и совети во неговата работа.

Со стручното и педагошкото усовршување наставниците од став 1 на овој член треба да се оспособат за правилно организирање на педагошко-методската работа во изведувањето на наставата.

Член 15

Наставниците во организациите за средно образование стручно и педагошки се усовршуваат преку посетувања курсеви, советувања, симпозиуми, семинари и други форми што ги организираат други организации, заедници и здруженија.

Стручното и педагошкото усовршување наставниците го остваруваат и со следење на соодветни програми преку средствата за јавно информирање и комуницирање.

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 86/1
25 декември 1980 година
Скопје

Претседател,
д-р Перко Колевски, с. р.

49.

Врз основа на член 89 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79) и член 26 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во рударството, рударските истраги, обоената и црната металургија и неметалите, Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во рударството, рударските истраги, обоената и црната металургија и неметалите, по предлог на Републичкиот педагошки совет, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА КУРСЕВИТЕ И СЕМИНАРИТЕ И ДРУГИТЕ ФОРМИ ЗА СТРУЧНО И ПЕДАГОШКО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Организацијата и работата на курсевите и семинарите и другите форми за стручно и педагошко усовршување на наставниците и стручните соработници во организациите за средно образование и воспитувачите во ученичките домови (во натамошниот текст: стручно и педагошко усовршување на наставниците) се регулира со овој правилник.

Член 2

Под стручно усовршување се подразбира усовршување во структурата односно во областа за која наставникот е оспособен да ја остварува воспитно-образовната дејност врз марксизмот како основи на научниот социјализам и врз практиката на социјалистичкото самоуправување.

Педагошкото усовршување опфаќа содржини од областа на педагогијата, психологијата и методиката на воспитно-образовната дејност.

Член 3

Стручно-педагошкото усовршување се остварува преку: курсеви, семинари, советувања, консултации, менторство и самообразование и други форми на стручно и педагошко усовршување.

Член 4

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се организира за секоја наставна дисциплина одделно или за две или повеќе сродни наставни дисциплини по кои наставниците изведуваат настава. Како наставна дисциплина во смисла на овој правилник се смета и образовно-работната практика.

Член 5

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците го организираат организациите за средно образование, научните организации односно специјализирана стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието и соодветните високообразовни организации.

Член 6

Стручното усовршување на наставниците се изведува на соодветните високообразовни организации.

Педагошкото усовршување на наставниците се изведува на соодветната високообразовна организација што подготвува наставнички кадри, додека за стручните кадри за кои нема наставни високообразовни организации педагошкото усовршување го организираат наставно-научните студиски групи по педагогија и психологија на Филозофскиот факултет.

Член 7

Стручното усовршување на наставниците за кои постојат високообразовни организации што подготвуваат наставнички кадри, го организираат соодветните високообразовни организации.

Стручното усовршување на наставниците за кои не постојат високообразовни организации што подготвуваат наставнички кадри, како и образовно работната практика, го организира специјализираната стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието, во соработка со соодветните високообразовни организации.

Член 8

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се изведува според утврдени програми за сите форми на воспитно-образовната дејност во организациите за средно образование.

Содржината на програмите за стручното и педагошкото усовршување на наставниците ја изготвува соодветната високообразовна организација во соработка со специјализираната стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието и организациите за средно образование.

Програмите за стручното и педагошкото усовршување ги донесува Собранието на Заедницата.

Член 9

Програмите за стручно и педагошко усовршување на наставниците, на организациите за средно образование им ги доставуваат организаторите два месеца пред повикувањето на наставниците на стручно и педагошко усовршување. При доставувањето на програмите наставниците се известуваат за почетокот на усовршувањето.

Член 10

Времетраењето на стручното и педагошкото усовршување се определуваат со програмите.

Времето на изведувањето на стручното и педагошкото усовршување го определуваат организаторите од член 5 на овој правилник, со заемно договарање.

Курсевите и семинарите по правило се организираат во времето кога не се изведува настава во организациите за средно образование.

Член 11

На стручно и педагошко усовршување наставниците се повикуваат до навршувањето на 25 години работен стаж.

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се организира на секои четири години почнувајќи од втората година од вработување во организација за средно образование.

Член 12

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се евидентира преку водење дневник за работа и личен картон на наставникот кој е вклучен во стручно и педагошко усовршување.

Евиденцијата ја водат организаторите од член 5 на овој правилник.

Член 13

За учеството во стручното и педагошкото усовршување на наставникот му се издава писмена потврда. Во потврдата се внесува времетраењето и содржината на стручното и педагошкото усовршување, како и мислење за постигнатите резултати на наставникот.

Член 14

За наставниците кои не извршиле две години работа во настава, специјализираната стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието во соработка со соодветните високообразовни организации и со организациите за средно образование организираат посебни форми на стручно и педагошко усовршување.

За следењето на работата на наставниците од став 1 на овој член, по предлог на организацијата за средно образование во која наставникот изведува настава, специјализирана стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието определува поинтересен наставник (ментор)

тор) кој во текот на следењето врши увид во работата на наставникот и организирано и систематски му дава насоки и совети во неговата работа.

Со стручното и педагошкото усовршување на наставниците од став 1 на овој член треба да се оспособат за правилно организирање на педагошко-методската работа во изведувањето на наставата.

Член 15

Наставниците во организациите за средно образование стручно и педагошки се усовршуваат преку посетување курсеви, советувања, симпозиуми, семинари и други форми што ги организираат други организации, заедници и здруженија.

Стручното и педагошкото усовршување наставниците го остваруваат и со следење на соодветни програми преку средствата за јавно информирање и комуницирање.

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 51/1

24 декември 1980 година

Скопје

Претседател,
Петар Ѓорковски, с. р.

50.

Врз основа на член 89 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79) и член 26 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во електро-енергијата, електроиндустријата, металната и графичката индустрија, Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во електроенергијата, електроиндустријата, металната и графичката индустрија, по предлог на Републичкиот педагошки совет, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА КУРСЕВИТЕ И СЕМИНАРИТЕ И ДРУГИТЕ ФОРМИ ЗА СТРУЧНО И ПЕДАГОШКО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Организацијата на работата на курсевите и семинарите и другите форми за стручно и педагошко усовршување на наставниците и стручните соработници во организациите за средно образование и воспитувачите во ученичките домови (во натамошниот текст: стручно и педагошко усовршување на наставниците) се регулира со овој правилник.

Член 2

Под стручно усовршување се подразбира усовршување во струката односно во областа за која наставникот е способен да ја остварува воспитно-образовната дејност врз марксизмот како основа на научниот социјализам и врз практиката на социјалистичкото самоуправување.

Педагошкото усовршување опфаќа содржини од областа на педагогијата, психологијата и методиката на воспитно-образовната дејност.

Член 3

Стручно-педагошкото усовршување се остварува преку: курсеви, семинари, советувања, консултации, менторство и самообразование и други форми на стручно и педагошко усовршување.

Член 4

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се организира за секоја наставна дис-

циплина одделно или за две или повеќе сродни наставни дисциплини по кои наставниците изведуваат настава. Како наставна дисциплина во смисла на овој правилник се смета и образовно-работната практика.

Член 5

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците го организираат организациите за средно образование, научните организации односно специјализирана стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието и соодветните високообразовни организации.

Член 6

Стручното усовршување на наставниците се изведува на соодветните високообразовни организации.

Педагошкото усовршување на наставниците се изведува на соодветната високообразовна организација што подготвува наставнички кадри, додека за стручните кадри за кои нема наставни високообразовни организации педагошкото усовршување го организираат наставно-научните студиски групи по педагогија и психологија на Филозофскиот факултет.

Член 7

Стручното усовршување на наставниците за кои постојат високообразовни организации што подготвуваат наставнички кадри, го организираат соодветните високообразовни организации.

Стручното усовршување на наставниците за кои не постојат високообразовни организации што подготвуваат наставнички кадри, како и образовно работната практика, го организира специјализираната стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието, во соработка со соодветните високообразовни организации.

Член 8

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се изведува според утврдени програми за сите форми на воспитно-образовната дејност во организациите за средно образование.

Содржината на програмите за стручното и педагошкото усовршување на наставниците ја изготвува соодветната високообразовна организација во соработка со специјализираната стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието и организациите за средно образование.

Програмите за стручното и педагошкото усовршување ги донесува Собранието на Заедницата.

Член 9

Програмите за стручно и педагошко усовршување на наставниците, на организациите за средно образование им ги доставуваат организаторите два месеца пред повикувањето на наставниците на стручно и педагошко усовршување. При доставувањето на програмите наставниците се известуваат за почетокот на усовршувањето.

Член 10

Времетраењето на стручното и педагошкото усовршување се определуваат со програмите.

Времето на изведувањето на стручното и педагошкото усовршување го определуваат организаторите од член 5 на овој правилник, со заемно договарање.

Курсевите и семинарите по правило се организираат во времето кога не се изведува настава во организациите за средно образование.

Член 11

На стручно и педагошко усовршување наставниците се повикуваат до навршувањето на 25 години работен стаж.

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се организира на секои четири години почнувајќи од втората година од вработување во организација за средно образование.

Член 12

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се евидентира преку водење дневник за работа и личен картон на наставникот кој е вклучен во стручно и педагошко усовршување.

Евиденцијата ја водат организаторите од член 5 на овој правилник.

Член 13

За учеството во стручното и педагошкото усовршување на наставникот му се издава писмена потврда. Во потврдата се внесува времетраењето и содржината на стручното и педагошкото усовршување, како и мислење за постигнатите резултати на наставникот.

Член 14

За наставниците кои не извршиле две години работа во настава, специјализираната стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието во соработка со соодветните високообразовни организации и со организациите за средно образование организираат посебни форми на стручно и педагошко усовршување.

За следењето на работата на наставниците од став 1 на овој член, по предлог на организацијата за средно образование во која наставникот изведува настава, специјализирана стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието определува поискусен наставник (ментор) кој во текот на следењето врши увид во работата на наставникот и организирано и систематски му дава насоки и совети во неговата работа.

Со стручното и педагошкото усовршување на наставниците од став 1 на овој член треба да се оспособат за правилно организирање на педагошко-методската работа во изведувањето на наставата.

Член 15

Наставниците во организациите за средно образование стручно и педагошки се усовршуваат преку посетување курсеви, советувања, симпозиуми, семинари и други форми што ги организираат други организации, заедници и здруженија.

Стручното и педагошкото усовршување наставниците го остваруваат и со следење на соодветни програми преку средствата за јавно информирање и комуницирање.

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 68/1

19 декември 1980 година

Скопје

Претседател,
инж. Иван Гистевски, с. р.

51.

Врз основа на член 89 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79) и член 26 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во хемиската индустрија, текстилната индустрија и индустријата за чевли, кожа и гума, Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во хемиската индустрија, текстилната индустрија и индустријата за чевли, кожа и гума, по предлог на Републичкиот педагошки совет, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА КУРСЕВИТЕ И СЕМИНАРИТЕ И ДРУГИТЕ ФОРМИ ЗА СТРУЧНО И ПЕДАГОШКО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Организацијата и работата на курсевите и семинарите и другите форми за стручно и педагошко усовршување на наставниците и стручните сора-

ботници во организациите за средно образование и воспитувачите во ученичките домови (во натамошниот текст: стручно и педагошко усовршување на наставниците) се регулира со овој правилник.

Член 2

Под стручно усовршување се подразбира усовршување во структурата односно во областа за која наставникот е оспособен да ја остварува воспитно-образовната дејност врз марксизмот како основи на научниот социјализам и врз практиката на социјалистичкото самоуправање.

Педагошкото усовршување опфаќа содржини од областа на педагогијата, психологијата и методиката на воспитно-образовната дејност.

Член 3

Стручно-педагошкото усовршување се остварува преку: курсеви, семинари, советувања, консултации, менторство и самообразование и други форми на стручно и педагошко усовршување.

Член 4

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се организира за секоја наставна дисциплина одделно или за две или повеќе сродни наставни дисциплини по кои наставниците изведуваат настава. Како наставна дисциплина во смисла на овој правилник се смета и образовно-работната практика.

Член 5

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците го организираат организациите за средно образование, научните организации односно специјализирана стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието и соодветните високообразовни организации.

Член 6

Стручното усовршување на наставниците се изведува на соодветните високообразовни организации.

Педагошкото усовршување на наставниците се изведува на соодветната високообразовна организација што подготвува наставнички кадри, додека за стручните кадри за кои нема наставни високообразовни организации педагошкото усовршување го организираат наставно-научните студиски групи по педагогија и психологија на Филозофскиот факултет.

Член 7

Стручното усовршување на наставниците за кои постојат високообразовни организации што подготвуваат наставнички кадри, го организираат соодветните високообразовни организации.

Стручното усовршување на наставниците за кои не постојат високообразовни организации што подготвуваат наставнички кадри, како и образовно работната практика, го организира специјализираната стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието, во соработка со соодветните високообразовни организации.

Член 8

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се изведува според утврдени програми за сите форми на воспитно-образовната дејност во организациите за средно образование.

Содржината на програмите за стручното и педагошкото усовршување на наставниците ја изготвува соодветната високообразовна организација во соработка со специјализираната стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието и организациите за средно образование.

Програмите за стручното и педагошкото усовршување ги донесува Собранието на Заедницата.

Член 9

Програмите за стручно и педагошко усовршување на наставниците, на организациите за средно образование им ги доставуваат организаторите два

месеца пред повикувањето на наставниците на стручно и педагошко усовршување. При доставувањето на програмите наставниците се известуваат за почетокот на усовршувањето.

Член 10

Времетраењето на стручното и педагошкото усовршување се определуваат со програмите.

Времето на изведувањето на стручното и педагошкото усовршување го определуваат организаторите од член 5 на овој правилник, со заемно договарање.

Курсевите и семинарите по правило се организираат во времето кога не се изведува настава во организациите за средно образование.

Член 11

На стручно и педагошко усовршување наставниците се повикуваат до навршувањето на 25 години работен стаж.

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се организира на секои четири години почнувајќи од втората година од вработување во организација за средно образование.

Член 12

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се евидентира преку водење дневник за работа и личен картон на наставникот кој е вклучен во стручно и педагошко усовршување.

Евиденцијата ја водат организаторите од член 5 на овој правилник.

Член 13

За учеството во стручното и педагошкото усовршување на наставникот му се издава писмена потврда. Во потврдата се внесува времетраењето и содржината на стручното и педагошкото усовршување, како и мислење за постигнатите резултати на наставникот.

Член 14

За наставниците кои не извршиле две години работа во настава, специјализираната стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието во соработка со соодветните високообразовни организации и со организациите за средно образование организираат посебни форми на стручно и педагошко усовршување.

За следењето на работата на наставниците од став 1 на овој член, по предлог на организацијата за средно образование во која наставникот изведува настава, специјализирана стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието определува поискусен наставник (ментор) кој во текот на следењето врши увид во работата на наставникот и организирано и систематски му дава насоки и совети во неговата работа.

Со стручното и педагошкото усовршување на наставниците од став 1 на овој член треба да се оспособат за правилно организирање на педагошко-методската работа во изведувањето на наставата.

Член 15

Наставниците во организациите за средно образование стручно и педагошки се усовршуваат преку посетување курсеви, советувања, симпозиуми, семинари и други форми што ги организираат други организации, заедници и здруженија.

Стручното и педагошкото усовршување наставниците го остваруваат и со следење на соодветни програми преку средствата за јавно информирање и комуницирање.

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 58/1

23 декември 1980 година

Скопје

Претседател,

д-р **Владан Златановиќ**, с. р.

52.

Врз основа на член 89 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79) и член 26 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во градежништвото и градежната индустрија, Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во градежништвото и градежната индустрија, по предлог на Републичкиот педагошки совет, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА КУРСЕВИТЕ И СЕМИНАРИТЕ И ДРУГИТЕ ФОРМИ ЗА СТРУЧНО И ПЕДАГОШКО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Организацијата и работата на курсевите и семинарите и другите форми за стручно и педагошко усовршување на наставниците и стручните соработници во организациите за средно образование и воспитувачите во ученичките домови (во натамошниот текст: стручно и педагошко усовршување на наставниците) се регулира со овој правилник.

Член 2

Под стручно усовршување се подразбира усовршување во структурата односно во областа за која наставникот е оспособен да ја остварува воспитно-образовната дејност врз марксизмот како основи на научниот социјализам и врз практиката на социјалистичкото самоуправување.

Педагошкото усовршување опфаќа содржини од областа на педагогијата, психологијата и методиката на воспитно образовната дејност.

Член 3

Стручно-педагошкото усовршување се остварува преку: курсеви, семинари, советувања, консултации, менторство и самообразование и други форми на стручно и педагошко усовршување.

Член 4

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се организира за секоја наставна дисциплина одделно или за две или повеќе сродни наставни дисциплини по кои наставниците изведуваат настава. Како наставна дисциплина во смисла на овој правилник се смета и образовно-работната практика.

Член 5

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците го организираат организациите за средно образование, научните организации односно специјализирана стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието и соодветните високообразовни организации.

Член 6

Стручното усовршување на наставниците се изведува на соодветните високообразовни организации.

Педагошкото усовршување на наставниците се изведува на соодветната високообразовна организација што подготвува наставнички кадри, додека за стручните кадри за кои нема наставни високообразовни организации педагошкото усовршување го организираат наставно-научните студиски групи по педагогија и психологија на Филозофскиот факултет.

Член 7

Стручното усовршување на наставниците за кои постојат високообразовни организации што подготвуваат наставнички кадри, го организираат соодветните високообразовни организации.

Стручното усовршување на наставниците за кои не постојат високообразовни организации што подготвуваат наставнички кадри, како и образов-

но работната практика, го организира специјализираната стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието, во соработка со соодветните високообразовни организации.

Член 8

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се изведува според утврдени програми за сите форми на воспитно-образовната дејност во организациите за средно образование.

Содржината на програмите за стручното и педагошкото усовршување на наставниците ја изготвува соодветната високообразовна организација во соработка со специјализираната стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието и организациите за средно образование.

Програмите за стручното и педагошкото усовршување ги донесува Собранието на Заедницата.

Член 9

Програмите за стручно и педагошко усовршување на наставниците, на организациите за средно образование им ги доставуваат организаторите два месеца пред повикувањето на наставниците на стручно и педагошко усовршување. При доставувањето на програмите наставниците се известуваат за почетокот на усовршувањето.

Член 10

Времетраењето на стручното и педагошкото усовршување се определуваат со програмите.

Времето на изведувањето на стручното и педагошкото усовршување го определуваат организаторите од член 5 на овој правилник, со заемно договарање.

Курсевите и семинарите по правило се организираат во времето кога не се изведува настава во организациите за средно образование.

Член 11

На стручно и педагошко усовршување наставниците се повикуваат до навршувањето на 25 години работен стаж.

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се организира на секои четири години почнувајќи од втората година од вработување во организација за средно образование.

Член 12

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се евидентира преку водење дневник за работа и личен картон на наставникот кој е вклучен во стручно и педагошко усовршување.

Евиденцијата ја водат организаторите од член 5 на овој правилник.

Член 13

За учеството во стручното и педагошкото усовршување на наставникот му се издава писмена потврда. Во потврдата се внесува времетраењето и содржината на стручното и педагошкото усовршување, како и мислење за постигнатите резултати на наставникот.

Член 14

За наставниците кои не извршиле две години работа во настава, специјализираната стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието во соработка со соодветните високообразовни организации и со организациите за средно образование организираат посебни форми на стручно и педагошко усовршување.

За следењето на работата на наставниците од став 1 на овој член, по предлог на организацијата за средно образование во која наставникот изведува настава, специјализирана стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието определува поискусен наставник (ментор) кој во текот на следењето врши увид во работата на наставникот и организирано и систематски му дава насоки и совети во неговата работа.

Со стручното и педагошкото усовршување наставниците од став 1 на овој член треба да се оспособат за правилно организирање на педагошко-методската работа во изведувањето на наставата.

Член 15

Наставниците во организациите за средно образование стручно и педагошки се усовршуваат преку посетување курсеви, советувања, симпозиуми, семинари и други форми што ги организираат други организации, заедници и здруженија.

Стручното и педагошкото усовршување наставниците го остваруваат и со следење на соодветни програми преку средствата за јавно информирање и комуницирање.

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот дец од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 76/1

19 декември 1980 година

Скопје

Претседател,
проф. д-р **Стево Матески**, с. р.

53.

Врз основа на член 89 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79) и член 26 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во земјоделството, шумарството, дрвната индустрија, индустријата на тутун и прехранбената индустрија, Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во земјоделството, шумарството, дрвната индустрија, индустријата на тутун и прехранбената индустрија, по предлог на Републичкиот педагошки совет, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА КУРСЕВИТЕ И СЕМИНАРИТЕ И ДРУГИТЕ ФОРМИ ЗА СТРУЧНО И ПЕДАГОШКО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Организацијата и работата на курсевите и семинарите и другите форми за стручно и педагошко усовршување на наставниците и стручните соработници во организациите за средно образование и воспитувачите во ученичките домови (во натамошниот текст: стручно и педагошко усовршување на наставниците) се регулира со овој правилник.

Член 2

Под стручно усовршување се подразбира усовршување во структурата односно во областа за која наставникот е оспособен да ја остварува воспитно-образовната дејност врз марксизмот, како основи на научниот социјализам и врз практиката на социјалистичкото самоуправување.

Педагошкото усовршување опфаќа содржини од областа на педагогијата, психологијата и методиката на воспитно-образовната дејност.

Член 3

Стручно-педагошкото усовршување се остварува преку: курсеви, семинари, советувања, консултации, менторство и самообразование и други форми на стручно и педагошко усовршување.

Член 4

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се организира за секоја наставна дисциплина одделно или за две или повеќе сродни наставни дисциплини по кои наставниците изведуваат настава. Како наставна дисциплина во смисла на овој правилник се смета и образовно-работната практика.

Член 5

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците го организираат организациите за средно образование, научните организации односно специјализирана стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието и соодветните високообразовни организации.

Член 6

Стручното усовршување на наставниците се изведува на соодветните високообразовни организации.

Педагошкото усовршување на наставниците се изведува на соодветната високообразовна организација што подготвува наставнички кадри, додека за стручните кадри за кои нема наставни високообразовни организации педагошкото усовршување го организираат наставно-научните студиски групи по педагогија и психологија на Филозофскиот факултет.

Член 7

Стручното усовршување на наставниците за кои постојат високообразовни организации што подготвуваат наставнички кадри, го организираат соодветните високообразовни организации.

Стручното усовршување на наставниците за кои не постојат високообразовни организации што подготвуваат наставнички кадри, како и образовно работната практика, го организира специјализираната стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието, во соработка со соодветните високообразовни организации.

Член 8

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се изведува според утврдени програми за сите форми на воспитно-образовната дејност во организациите за средно образование.

Содржината на програмите за стручното и педагошкото усовршување на наставниците ја изготвува соодветната високообразовна организација во соработка со специјализираната стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието и организациите за средно образование.

Програмите за стручното и педагошкото усовршување ги донесува Собранието на Заедницата.

Член 9

Програмите за стручно и педагошко усовршување на наставниците, на организациите за средно образование им ги доставуваат организаторите два месеца пред повикувањето на наставниците на стручно и педагошко усовршување. При доставувањето на програмите наставниците се известуваат за почетокот на усовршувањето.

Член 10

Времетраењето на стручното и педагошкото усовршување се определуваат со програмите.

Времето на изведувањето на стручното и педагошкото усовршување го определуваат организаторите од член 5 на овој правилник, со заемно договарање.

Курсевите и семинарите по правило се организираат во времето кога не се изведува настава во организациите за средно образование.

Член 11

На стручно и педагошко усовршување наставниците се повикуваат до навршувањето на 25 години работен стаж.

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се организира на секои четири години почнувајќи од втората година од вработување во организација за средно образование.

Член 12

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се евидентира преку водење дневник

за работа и личен картон на наставникот кој е вклучен во стручно и педагошко усовршување.

Евиденцијата ја водат организаторите од член 5 на овој правилник.

Член 13

За учеството во стручното и педагошкото усовршување на наставникот му се издава писмена потврда. Во потврдата се внесува времетраењето и содржината на стручното и педагошкото усовршување, како и мислење за постигнатите резултати на наставникот.

Член 14

За наставниците кои не извршиле две години работа во настава, специјализираната стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието во соработка со соодветните високообразовни организации и со организациите за средно образование организираат посебни форми на стручно и педагошко усовршување.

За следењето на работата на наставниците од став 1 на овој член, по предлог на организацијата за средно образование во која наставникот изведува настава, специјализирана стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието определува поинтересен наставник (ментор) кој во текот на следењето врши увид во работата на наставникот и организирано и систематски му дава насоки и совети во неговата работа.

Со стручното и педагошкото усовршување наставниците од став 1 на овој член треба да се оспособат за правилно организирање на педагошко-методската работа во изведувањето на наставата.

Член 15

Наставниците во организациите за средно образование стручно и педагошки се усовршуваат преку посетување курсеви, советувања, симпозиуми, семинари и други форми што ги организираат други организации, заедници и здруженија.

Стручното и педагошкото усовршување наставниците го остваруваат и со следење на соодветни програми преку средствата за јавно информирање и комуницирање.

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 77/1

24 декември 1980 година

Скопје

Претседател,
Велан Велановски, с. р.

54.

Врз основа на член 89 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79) и член 26 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во сообраќајот и врските, Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во сообраќајот и врските, по предлог на Републичкиот педагошки совет, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА КУРСЕВИТЕ И СЕМИНАРИТЕ И ДРУГИТЕ ФОРМИ ЗА СТРУЧНО И ПЕДАГОШКО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Организацијата и работата на курсевите и семинарите и другите форми за стручно и педагошко усовршување на наставниците и стручните соработници во организациите за средно образование

и воспитувачите во ученичките дсмови (во натамошниот текст: стручно и педагошко усовршување на наставниците) се регулира со овој правилник.

Член 2

Под стручно усовршување се подразбира усовршување во струката односно во областа за која наставникот е оспособен да ја остварува воспитно-образовната дејност врз марксизмот како основи на научниот социјализам и врз практиката на социјалистичкото самоуправување.

Педагошкото усовршување опфаќа содржини од областа на педагогијата, психологијата и методиката на воспитно-образовната дејност.

Член 3

Стручно-педагошкото усовршување се остварува преку: курсеви, семинари, советувања, консултации, менторство и самообразование и други форми на стручно и педагошко усовршување.

Член 4

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се организира за секоја наставна дисциплина одделно или за две или повеќе сродни наставни дисциплини по кои наставниците изведуваат настава. Како наставна дисциплина во смисла на овој правилник се смета и образовно-работната практика.

Член 5

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците го организираат организациите за средно образование, научните организации односно специјализирана стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието и соодветните високообразовни организации.

Член 6

Стручното усовршување на наставниците се изведува на соодветните високообразовни организации.

Педагошкото усовршување на наставниците се изведува на соодветната високообразовна организација што подготвува наставнички кадри, додека за стручните кадри за кои нема наставни високообразовни организации педагошкото усовршување го организираат наставно-научните студиски групи по педагогија и психологија на Филозофскиот факултет.

Член 7

Стручното усовршување на наставниците за кои постојат високообразовни организации што подготвуваат наставнички кадри, го организираат соодветните високообразовни организации.

Стручното усовршување на наставниците за кои не постојат високообразовни организации што подготвуваат наставнички кадри, како и образовно работната практика, го организира специјализираната стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието, во соработка со соодветните високообразовни организации.

Член 8

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се изведува според утврдени програми за сите форми на воспитно-образовната дејност во организациите за средно образование.

Содржината на програмите за стручното и педагошкото усовршување на наставниците ја изготвува соодветната високообразовна организација во соработка со специјализираната стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието и организациите за средно образование.

Програмите за стручното и педагошкото усовршување ги донесува Собранието на Заедницата

Член 9

Програмите за стручно и педагошко усовршување на наставниците, на организациите за средно образование им ги доставуваат организаторите два

месеца пред повикувањето на наставниците на стручно и педагошко усовршување. При доставувањето на програмите наставниците се известуваат за почетокот на усовршувањето.

Член 10

Времетраењето на стручното и педагошкото усовршување се определуваат со програмите.

Времето на изведувањето на стручното и педагошкото усовршување го определуваат организаторите од член 5 на овој правилник, со заемно договарање.

Курсевите и семинарите по правило се организираат во времето кога не се изведува настава во организациите за средно образование.

Член 11

На стручно и педагошко усовршување наставниците се повикуваат до навршувањето на 25 години работен стаж.

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се организира на секои четири години почнувајќи од втората година од вработување во организација за средно образование.

Член 12

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се евидентира преку водење дневник за работа и личен картон на наставникот кој е вклучен во стручно и педагошко усовршување.

Евиденцијата ја водат организаторите од член 5 на овој правилник.

Член 13

За учеството во стручното и педагошкото усовршување на наставникот му се издава писмена потврда. Во потврдата се внесува времетраењето и содржината на стручното и педагошкото усовршување, како и мислење за постигнатите резултати на наставникот.

Член 14

За наставниците кои не извршиле две години работа во настава, специјализираната стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието во соработка со соодветните високообразовни организации и со организациите за средно образование организираат посебни форми на стручно и педагошко усовршување.

За следењето на работата на наставниците од став 1 на овој член, по предлог на организацијата за средно образование во која наставникот изведува настава, специјализирана стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието определува поистакнат наставник (ментор) кој во текот на следењето врши увид во работата на наставникот и организирано и систематски му дава насоки и совети во неговата работа.

Со стручното и педагошкото усовршување наставниците од став 1 на овој член треба да се оспособат за правилно организирање на педагошко-методската работа во изведувањето на наставата.

Член 15

Наставниците во организациите за средно образование стручно и педагошки се усовршуваат преку посетување курсеви, советувања, симпозиуми, семинари и други форми што ги организираат други организации, заедници и здруженија.

Стручното и педагошкото усовршување наставниците го остваруваат и со следење на соодветни програми преку средствата за јавно информирање и комуницирање.

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 40/1

24 декември 1980 година

Скопје

Претседател,

Драган Димитров, с. р.

55.

Врз основа на член 89 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79) и член 26 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во трговијата, угостителството, туризмот, занаетчиството и комуналната дејност, Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во трговијата, угостителството, туризмот, занаетчиството и комуналната дејност, по предлог на Републичкиот педагошки совет, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА КУРСЕВИТЕ И СЕМИНАРИТЕ И ДРУГИТЕ ФОРМИ ЗА СТРУЧНО И ПЕДАГОШКО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Организацијата и работата на курсевите и семинарите и другите форми за стручно и педагошко усовршување на наставниците и стручните соработници во организациите за средно образование и воспитувачите во ученичките домови (во натамошниот текст: стручно и педагошко усовршување на наставниците) се регулира со овој правилник.

Член 2

Под стручно усовршување се подразбира усовршување во структурата односно во областа за која наставникот е оспособен да ја остварува воспитно-образовната дејност врз марксизмот како основи на научниот социјализам и врз практиката на социјалистичкото самоуправување.

Педагошкото усовршување опфаќа содржини од областа на педагогиката, психологијата и методиката на воспитно-образовната дејност.

Член 3

Стручно-педагошкото усовршување се остварува преку: курсеви, семинари, советувања, консултации, менторство и самообразование и други форми на стручно и педагошко усовршување.

Член 4

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се организира за секоја наставна дисциплина одделно или за две или повеќе сродни наставни дисциплини по кои наставниците изведуваат настава. Како наставна дисциплина во смисла на овој правилник се смета и образовно-работната практика.

Член 5

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците го организираат организациите за средно образование, научните организации односно специјализирана стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието и соодветните високообразовни организации.

Член 6

Стручното усовршување на наставниците се изведува на соодветните високообразовни организации.

Педагошкото усовршување на наставниците се изведува на соодветната високообразовна организација што подготвува наставнички кадри, додека за стручните кадри за кои нема наставни високообразовни организации педагошкото усовршување го организираат наставно-научните студиски групи по педагогија и психологија на Филозофскиот факултет.

Член 7

Стручното усовршување на наставниците за кои постојат високообразовни организации што подготвуваат наставнички кадри, го организираат соодветните високообразовни организации.

Стручното усовршување на наставниците за кои не постојат високообразовни организации што подготвуваат наставнички кадри, како и образовната работната практика, го организира специјализираната стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието, во соработка со соодветните високообразовни организации.

Член 8

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се изведува според утврдени програми за сите форми на воспитно-образовната дејност во организациите за средно образование.

Содржината на програмите за стручното и педагошкото усовршување на наставниците ја изготвува соодветната високообразовна организација во соработка со специјализираната стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието и организациите за средно образование.

Програмите за стручното и педагошкото усовршување ги донесува Собранието на Заедницата.

Член 9

Програмите за стручно и педагошко усовршување на наставниците на организациите за средно образование им ги доставуваат организаторите два месеца пред повикувањето на наставниците на стручно и педагошко усовршување. При доставувањето на програмите наставниците се известуваат за почетокот на усовршувањето.

Член 10

Времетраењето на стручното и педагошкото усовршување се определуваат со програмите.

Времето на изведувањето на стручното и педагошкото усовршување го определуваат организаторите од член 5 на овој правилник, со заемно договарање.

Курсевите и семинарите по правило се организираат во времето кога не се изведува настава во организациите за средно образование.

Член 11

На стручно и педагошко усовршување наставниците се повикуваат до навршувањето на 25 години работен стаж.

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се организира на секои четири години почнувајќи од втората година од вработување во организација за средно образование.

Член 12

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се евидентира преку водење дневник за работа и личен картон на наставникот кој е вклучен во стручно и педагошко усовршување.

Евиденцијата ја водат организаторите од член 5 на овој правилник.

Член 13

За учеството во стручното и педагошкото усовршување на наставникот му се издава писмена потврда. Во потврдата се внесува времетраењето и содржината на стручното и педагошкото усовршување, како и мислење за постигнатите резултати на наставникот.

Член 14

За наставниците кои не извршиле две години работа во настава, специјализираната стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието во соработка со соодветните високообразовни организации и со организациите за средно образование организираат посебни форми на стручно и педагошко усовршување.

За следењето на работата на наставниците од став 1 на овој член, по предлог на организацијата за средно образование во која наставникот изведува настава, специјализирана стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и

образованието определува поискусен наставник (ментор) кој во текот на следењето врши увид во работата на наставникот и организирано и систематски му дава насоки и совети во неговата работа.

Со стручното и педагошкото усовршување наставниците од став 1 на овој член треба да се оспособат за правилно организирање на педагошко-методската работа во изведувањето на наставата.

Член 15

Наставниците во организациите за средно образование стручно и педагошки се усовршуваат преку посетување курсеви, советувања, симпозиуми, семинари и други форми што ги организираат други организации, заедници и здруженија.

Стручното и педагошкото усовршување наставниците го остваруваат и со следење на соодветни програми преку средствата за јавно информирање и комуницирање.

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 54/1

19 декември 1980 година

Скопје

Претседател,
Александар Цицковски, с. р.

56.

Врз основа на член 89 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79) и член 26 од Статутот на Општата заедница на насоченото образование, Собранието на Општата заедница на насоченото образование, по предлог на Републичкиот педагошки совет, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА КУРСЕВИТЕ И СЕМИНАРИТЕ И ДРУГИТЕ ФОРМИ ЗА СТРУЧНО И ПЕДАГОШКО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Организацијата и работата на курсевите и семинарите и другите форми за стручно и педагошко усовршување на наставниците и стручните соработници во организациите за средно образование и воспитувачите во ученичките домови (во натамошниот текст: стручно и педагошко усовршување на наставниците) се регулира со овој правилник.

Член 2

Под стручно усовршување се подразбира усовршување во структурата односно во областа за која наставникот е оспособен да ја остварува воспитно-образовната дејност врз марксизмот како основи на научниот социјализам и врз практиката на социјалистичкото самоуправување.

Педагошкото усовршување опфаќа содржини од областа на педагогијата, психологијата и методиката на воспитно-образовната дејност.

Член 3

Стручно-педагошкото усовршување се остварува преку: курсеви, семинари, советувања, консултации, менторство и самообразование и други форми на стручно и педагошко усовршување.

Член 4

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се организира за секоја наставна дисциплина одделно или за две или повеќе сродни наставни дисциплини по кои наставниците изведуваат настава. Како наставна дисциплина во смисла на овој правилник се смета и образовно-работната практика.

Член 5

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците го организираат организациите за средно образование научните организации односно специјализирана стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието и соодветните високообразовни организации.

Член 6

Стручното усовршување на наставниците се изведува на соодветните високообразовни организации.

Педагошкото усовршување на наставниците се изведува на соодветна високообразовна организација што подготвува наставнички кадри, додека за стручните кадри за кои нема наставни високообразовни организации педагошкото усовршување го организираат наставно-научните студиски групи по педагогија и психологија на Филозофскиот факултет.

Член 7

Стручното усовршување на наставниците за кои постојат високообразовни организации што подготвуваат наставнички кадри, го организираат соодветните високообразовни организации.

Стручното усовршување на наставниците за кои не постојат високообразовни организации што подготвуваат наставнички кадри, како и образовно работната практика, го организира специјализираната стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието, во соработка со соодветните високообразовни организации.

Член 8

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се изведува според утврдени програми за сите форми на воспитно-образовната дејност во организациите за средно образование.

Содржината на програмите за стручното и педагошкото усовршување на наставниците ја изготвува соодветната високообразовна организација во соработка со специјализираната стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието и организациите за средно образование.

Програмите за стручното и педагошкото усовршување ги донесува Собранието на Заедницата.

Член 9

Програмите за стручно и педагошко усовршување на наставниците, на организациите за средно образование им ги доставуваат организаторите два месеца пред повикувањето на наставниците на стручно и педагошко усовршување. При доставувањето на програмите наставниците се известуваат за почетокот на усовршувањето.

Член 10

Времетраењето на стручното и педагошкото усовршување се определуваат со програмите.

Времето на изведувањето на стручното и педагошкото усовршување го определуваат организаторите од член 5 на овој правилник, со заемно договарање.

Курсевите и семинарите по правило се организираат во времето кога не се изведува настава во организациите за средно образование.

Член 11

На стручно и педагошко усовршување наставниците се повикуваат до навршувањето на 25 години работен стаж.

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се организира на секои четири години почнувајќи од втората година од вработување во организација за средно образование.

Член 12

Стручното и педагошкото усовршување на наставниците се евидентира преку водење дневник за работа и личен картон на наставникот кој е вклучен во стручно и педагошко усовршување.

Евиденцијата ја водат организаторите од член 5 на овој правилник.

Член 13

За учеството во стручното и педагошкото усовршување на наставникот му се издава писмена потврда. Во потврдата се внесува времетраењето и содржината на стручното и педагошкото усовршување, како и мислење за постигнатите резултати на наставникот.

Член 14

За наставниците кои не извршиле две години работа во настава, специјализираната стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието во соработка со соодветните високообразовни организации и со организациите за средно образование организираат посебни форми на стручно и педагошко усовршување.

За следењето на работата на наставниците од став 1 на овој член, по предлог на организацијата за средно образование во која наставникот изведува настава, специјализирана стручна организација на здружен труд за развој на воспитанието и образованието определува поискусен наставник (ментор) кој во текот на следењето врши увид во работата на наставникот и организирано и систематски му дава насоки и совети во неговата работа.

Со стручното и педагошкото усовршување наставниците од став 1 на овој член треба да се оспособат за правилно организирање на педагошкото методската работа во изведувањето на наставата.

Член 15

Наставниците на организациите за средно образование стручно и педагошки се усовршуваат преку постоење курсеви, советувања, симпозиуми, семинари и други форми што ги организираат други организации, заедници и здруженија.

Стручното и педагошкото усовршување наставниците го остваруваат и со следење на соодветни програми преку средствата за јавно информирање и комуницирање.

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 628/1

19 декември 1980 година

Скопје

Претседател,
д-р **Панче Соколов**, с. р.РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА

57.

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78 и 43/78) и член 16 став 1, алинеја 5 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје, Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје, на седницата одржана на 21 јануари 1981 година донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се утврдува висината на стапките на придонесите што ги уплатуваат работните луѓе од доходот на основните организации на здружен труд и од личен доход од работен однос, заради обезбедување средства на Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје.

2. Стапките на придонесите на Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје се утврдуваат во висина од:

— 0,14% од доходот на основните организации на здружен труд и другите корисници на општествени средства распоредени со Одлуката за утврдување на стопанските и нестопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“ бр. 14/77) во областа на дејностите од 01 до 11;

— 0,07% од личниот доход од работен однос на работниците што остваруваат личен доход од работен однос, освен за работниците вработени кај обврзниците од претходната алинеја на оваа точка.

3. Пресметувањето и плаќањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80).

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за утврдување висината на стапките на придонесите за Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје, сјавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 43/79.

5. Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Број 08-17/1
јануари 1981 година
Скопје

Претседател,
Исмаилаки Емурлаи, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ — ПРИЛЕП

58.

Врз основа на член 13 од Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 23 алинеја 10 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за воспитание и образование — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за воспитание и образование, на седницата одржана на 30. XII. 1980 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНОТО И ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесите од личните доходи за финансирање на дејностите на предучилишното и основното воспитание и образование на општината Прилеп за 1981 година изнесуваат:

— 6% од бруто личниот доход од работен однос од стопанство и нестопанство;

— 3,25% од личниот доход од самостојно вршење земјоделска дејност;

— 5% од личниот доход од самостојно вршење стопанска и нестопанска дејност.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и ќе се применува од 1. I. 1981 година.

Бр. 08-399
31. декември 1980 година
Прилеп

Претседател,
Целзар Бачанов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС

59.

Врз основа на член 205 точка 6 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Соборот на делегатите на корисниците на услуги-работници и Соборот на делегатите на давателите на услуги на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, со рамноправно учество на седницата одржана на 29. XII. 1980 година, донесоа

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА

I

Стапката на придонесот за здравственото осигурување на работниците се утврдува во висина од 7,70% од бруто личниот доход во која се содржани:

— стапка на придонес за обезбедување на задолжителните видови на здравствената заштита од 3,20% и

— стапка на придонес за обезбедување на правата од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата од 4,40%.

II

За обврзниците на придонесот за здравството и здравственото осигурување од член 24 точка 3, 5 и 7 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување за кои е определена во нето лични примања, стапката на придонесот за здравството и здравственото осигурување се утврдува во висина од 12,8% од нето основицата во која се содржани:

— стапката на придонесот за обезбедување на задолжителните видови на здравствена заштита од 5,80% и

— стапката на придонесот за обезбедување на правата од здравството и здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата од 7,00%.

III

Стапката на придонесот за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести се утврдува во висина од 0,30% од определената основица.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став претставува:

1. за организациите на здружен труд од областа на стопанството, како и основните организации на здружен труд регистрирани како установи, кои во номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации и државните органи по дејности се распоредени во областите од 1 до 8 — остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход;

2. за другите самоуправни организации и заедници, државни органи, општествено-политички организации и здруженија и други работни заедници што не се организирани како организации на здружен труд кои во своето работење не остваруваат доход, а кои се регистрирани во областите 9 и 0 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државните органи по дејности — бруто личниот доход на вработените.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1981 година.

Бр. 593/1

29 декември 1980 година

Титов Велес

Претседател,
Никола Арсовски с. р.

60.

Врз основа на член 172 и 204 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Соборот на делегатите корисници на услугите — земјоделци и Соборот на делегатите даватели на услугите на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, со рамноправно учество на седницата одржана на 29. XII. 1980 година, донесоа

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА

I

Придонесот за здравственото осигурување на земјоделските осигуреници за 1981 година ќе се пресметува и наплатува:

1. На осигуреници-земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приход):

а) по стапка од 8% на катастарскиот приход, од кои:

— за задолжителни видови на здравствена заштита, 4,5%;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата, 3,5%;

б) по 50,00 динари за секое осигурено лице, од кои:

— за задолжителни видови на здравствена заштита, 30,00 динари;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата, 20,00 динари.

2. На осигуреници-земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност:

а) по 50,00 динари за секое осигурено лице, од кои:

— за задолжителни видови на здравствена заштита, 30,00 динари;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата, 20,00 динари;

б) по 200,00 динари од домаќинство од кои:

— за задолжителни видови на здравствена заштита, 120,00 динари;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата, 80,00 динари.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по нејзиното објавување во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1981 година.

Бр. 596/2

29 декември 1980 година

Титов Велес

Претседател,
Никола Арсовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — СТРУГА

61.

Врз основа на член 13 став 5 од Законот за СИЗ за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78), член 275 од Статутот на општината Струга, член 10 став 8 од Самоуправната спогодба за основање на СИЗ за образование и наука и член 48 точка 2 од Статутот на СИЗ за образование и наука — Струга, Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Струга, на седницата од 29. XII. 1980 година и Собранието на СИЗ за образование и наука, на седницата од 26. XII. 1980 година, донесоа

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ЗА СИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА-СТРУГА ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги обезбедуваат работните луѓе и граѓаните за дејноста на СИЗ за образование и наука-Струга за 1981 година.

Член 2

Стапките на придонесите на изворните приходи за СИЗ за образование и наука — Струга за 1981 година изнесуваат:

— придонес од личен доход од работен однос во стопански и нестопански дејности, по стапка од 4%;

— придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 3% и

— придонес од личен доход од самостојно кршење на стопанска и нестопанска дејност, по стапка од 12%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општината Струга, а ќе се применува од 1. I. 1981 година.

Бр. 02

29. декември 1980 година

Струга

Собор на здружениот труд	Собрание на СИЗ
Претседател,	за образование
Борис Прентоски, с. р.	Претседател,
	Дика Букурие, с. р.

Собрание на општината Струга

Претседател,

Ристо Милески, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ОХРИД

62.

Врз основа на член 101, 102 и 103 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 199 точка 6 од Статутот, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седницата одржана на 29. XII. 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за 1981 година се определува во висина од 7,00% од личниот доход и другите прилики во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита од 3% и

— стапката на придонесот за правата на здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување од 4%.

Тарифата на придонесот за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и професионални болести се определува и тоа:

1. за ООЗТ кои се обврзани на данок на доход, во висина од 0,40% од остварениот доход;

2. за ООЗТ и други работни засадници кои не се обврзани на данок на доход, во висина од 0,42% од нето личните доходи и други лични примања.

Член 2

Доколку со Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението и другите општи акти на Заедницата основницата за пресметување на придонесите е определена во нето износ, придонесите за здравствено осигурување се пресметуваат и плаќаат по стапки односно тарифа пресметана за примена на нето личните доходи односно примањата.

Пресметувањето на стапките и тарифата на начин предвиден во претходниот став се врши и кога личните доходи исклучително се пресметуваат и плаќаат во нето износ, како и во случај кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат по други стапки по кои придонесот се пресметува и плаќа за поголем број работници вработени во работни организации.

Член 3

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со Законот, со Статутот и другите општи акти на Заедницата.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 03-7338

29 декември 1980 година

Охрид

Претседател,
Димче Петрески, с. р.

63.

Врз основа на член 198 точка 5 од Статутот на ОЗЗЗО — Охрид, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување Охрид, на седницата одржана на 29. XII. 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основниците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување и за утврдување правата на здравственото осигурување на лица вработени кај приватни работодавци за кои со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението не е утврдена основница за придонес.

Член 2

Основницата за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување и за утврдување на правата од здравственото осигурување за лицата вработени како: градежни работници, уго-

стителски работници, превозници, молери, електроинсталатери, машинбравари, бравари и автомеханичари се утврдуваат според квалификациите во следните износи:

	динари
— за неквалификувани работници	— 4.000,
— за полуквалификувани работници	— 4.800,
— за квалификувани работници (стр. оспос.)	— 6.200,
— за висококвалификувани работници	— 7.800.

Член 3

За вработените лица од сите останати дејности наведени во членот 2, основниците се утврдуваат според квалификациите во следните износи:

	динари
— за неквалификувани работници	— 3.100,
— за полуквалификувани работници	— 3.400,
— за квалификувани работници	— 4.000,
— за висококвалификувани работници	— 4.400,
— за домашни помошнички	— 2.800.

Член 4

За вработените лица кај приватни работодавци основниците се утврдуваат според школската подготовка и тоа:

	динари
— со средна школска подготовка	— 6.500,
— со виша школска подготовка	— 7.800,
— со висока школска подготовка	— 9.100.

За приправници со работен стаж до 1 година овие основници се намалуваат за 30%.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1981 година.

Бр. 03-7742

29 декември 1980 година

Охрид

Претседател,
Димче Петрески, с. р.

64.

Врз основа на член 101 и 102 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 200 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, Собранието на ОЗЗЗО — Охрид, на седницата одржана на 29. XII. 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Се утврдува висината на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделците — осигуреници при Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид за 1981 година.

Член 2

Земјоделските осигуреници ќе ги плаќаат следните придонеси за здравственото осигурување во 1981 година:

а) за задолжителни видови на здравствена заштита, 2,30% од катастарскиот приход и 46,00 динари за секој осигурен член на домаќинството;

б) за правото на здравствена заштита над задолжителните видови на здравственото осигурување, 1,20% од катастарскиот приход и 23,00 динари паушал за секој осигурен член на домаќинството.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1981 година.

Бр. 63-7739

29. декември 1980 година

О х р и д

Претседател,
Димче Петрески, с. р.

65.

Врз основа на член 199 точка 6 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 29. XII. 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПОТЕСНОТО СЕМЕЈСТВО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ НА РАБОТА ВО СТРАНСТВО

I

Посебниот придонес на здравствената заштита на членовите на потесното семејство на југословенските државјани на работа во странство што живеат на подрачјето на оваа заедница, а на кои не им е обезбедена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување, ќе го плаќаат самите осигуреници — работници вработени кај странскиот работодавец во постојан месечен износ за секој осигуреник-член на семејството на Заедницата во месечен износ од 200,00 динари.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1981 година.

III

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 05-8114/79 година од 27. XII. 1979 година.

Бр. 05-7741

29 декември 1980 година

О х р и д

Претседател,
Димче Петрески, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КУМАНОВО

66.

Врз основа на член 9 став 1 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 156 став 1 точка 2 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите работници — даватели на услугите, одржана на 18 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА

Член 1

Со оваа одлука се определуваат постојните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории лица кои се во работен однос, односно вон работен однос, а се осигурени според прописите за здравствено осигурување.

Член 2

Придонесите за здравственото осигурување во постојани месечни износи за одделни категории на осигуреници што се вон работен однос се плаќаат и тоа:

1. за лица на доброволна и задолжителна практична обука (волонтери и др.), што не примаат личен доход ако работат со полно работно време, во износ од 180 динари;

2. за ученици во училишта за занимања во кои покрај училишната се изведува и практична настава, во износ од 70 динари;

3. за уживатели на постојана државна помош дадена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет, во износ од 180 динари;

4. за иселеници — повратници додека се редовно пријавени кај надлежната заедница за вработување, во износ од 180 динари;

5. за носители на Илинденска споменица кои не уживаат илинденска пензија, во износ од 120 динари;

6. за лица што се привремено невработени, а редовно се пријавуваат кај надлежната заедница за вработување и имаат право на здравствена заштита, во износ од 120 динари;

7. за странски државјани во служба на меѓународни организации и установи, странски дипломати и конзуларни претставништва или во лична служба на странски државјани кои уживаат дипломатски имунитет доколку се здравствено осигурани според меѓународен договор, колективен договор или доброволно здравствено осигурување, во износ од 720 динари;

8. за југословенски државјани кои согласно со постојните прописи се упатени во странство заради учење, односно здобивање со практика, во износ од 180 динари;

9. за лица странски државјани за време на школување, стручно усовршување или на постдипломски студии во Југославија кои поради тоа го прекинале работниот однос, ако за тоа време примаат стипендија, во износ од 180 динари;

10. за лица кои организацијата пред засновање на работен однос ги упати како свои стипендисти на практична работа во други организации заради стручно оспособување и усовршување, во износ од 180 динари;

11. за брачни другари односно родители осигурени по член 21 од Законот за здравственото осигурување и задолжителни видови на здравствена заштита на населението, во износ од 300 динари.

Член 3

Придонесите на лица опфатени во членовите 6 и 7 од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно назазад.

Доколку придонесот се утврдува за време покус од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа по 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 03-2919/1

18 декември 1980 година

Куманово

Претседател,
Драган Величковски, с. р.

67.

Врз основа на член 9 став 1 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 157 став 1 точка 1 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите земјоделци — корисници на услугите и Соборот на делегатите работници — даватели на услугите, одржана на 18 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките и износите на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците на подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово.

Член 2

Земјоделските осигуреници ги плаќаат следните придонеси за здравствено осигурување:

1. За осигурениците — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приход):

а) по стапка од 10% на катастарски приход;

б) по 100 динари годишно за секое осигурено лице,

2. За осигурениците — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност се плаќа:

а) по 350 динари по домаќинство.

Член 3

Средствата што ќе се остварат од придонесот за здравствено осигурување на земјоделците се распоредуваат:

— 60% за задолжителни видови на здравствена заштита;

— 40% за правата што самостојно ги утврдува Заедницата и другите права од здравственото осигурување.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 03-2921/1

18 декември 1980 година

Куманово

Претседател,

Драган Величковски, с. р.

68.

Врз основа на член 13 став 1 точка 2 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на население („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71 и 24/74), член 24 точка 6 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 155 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците — даватели на услугите, одржана на 18 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ ВРАБОТЕНИ ВО СТРАНСКИ ЗЕМЈИ СО КОИ НЕ СЕ СКЛУЧЕНИ СПОГОДБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се определува висината на придонесот за здравственото осигурување на членовите на семејствата на југословенските државјани вработени во странски земји со кои не се склучени спогодби за здравствено осигурување, а се осигурени кај странскиот носител на осигурувањето чии членови на лотесното семејство постојано живеат на територијата на оваа заедница.

Член 2

Овој вид на придонесот за здравствено осигурување обврзниците — југословенски државјани го плаќаат во постојан месечен износ од 180 динари по член на семејството.

Член 3

Придонесот се плаќа однапред во полза на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово за здравствено осигурување на работниците.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 03-2924/1

18 декември 1980 година

Куманово

Претседател,

Драган Величковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — КУМАНОВО

69.

Врз основа на член 83 став 1 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 15 став 1 алинеја 5 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Куманово, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Куманово, на седницата одржана на 24 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работните луѓе од личните доходи, заради обезбедување средства на Општинската Самоуправна интересна заедница за социјална заштита на општина Куманово.

Член 2

Во 1981 година се утврдуваат следните стапки на придонеси:

— 0,38% од доходот на основните организации на здружен труд;

— 0,20% од личен доход од работен однос од нестопанска дејност;

— 0,30% од личен доход од земјоделска дејност;

— 1% од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 0801-114

24 декември 1980 година

Куманово

Претседател,

д-р **Божидар Миновски**, с. р

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — КУМАНОВО

70.

Врз основа на член 60 точка 4 и член 67 од Законот за самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 32, точка 3 од Статутот на Општинската СИЗ за општествена заштита на децата, Собранието на Општинската СИЗ за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 10 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонеси за финансирање на општествената заштита на децата за 1981 година изнесуваат и тоа:

1. придонес од личен доход од работен однос, по стапка од 0,55‰;
2. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,30‰;
3. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, по стапка од 1‰.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 08-2487

12 декември 1980 година

Куманово

Претседател,

Гордана Јанчевска, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ВОСПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО — КУМАНОВО

71.

Врз основа на член 13 од Законот за самоуправните интересни заедници на воспитанието и образованието („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 22 точка 3 од Статутот на ОСИЗ на образованието — Куманово, по предлог на Извршниот одбор, Собранието на ОСИЗ на воспитанието и образованието и научните дејности — Куманово, на седницата одржана на 25 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонеси за финансирање на дејноста на основното воспитание и образование и другите корисници на средства за 1981 година се утврдуваат и тоа како што следува:

1. придонес од личен доход на работниците, по стапка од 5‰;

2. придонес од личен доход од вршење земјоделска дејност, по стапка од 1,50‰;

3. придонес од личен доход од самостојно вршење стопанска и професионална дејност, по стапка од 6‰.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 09-591/XI

25 декември 1980 година

Куманово

Претседател,

Светозар Максимовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КУМАНОВО

72.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 38 точка 5 од Статутот на ОСИЗ и Самоуправната спогодба за формирање на СИЗ на културата, Собранието на ОСИЗ за културата, на својата XI-та седница одржана на 25 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КУМАНОВО И РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — СКОПЈЕ ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките што ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работните луѓе од личниот доход заради обезбедување средства на општинските СИЗ на културата — Куманово и Републичката заедница на културата — Скопје.

Член 2

Во 1981 година се утврдуваат збирните стапки на придонеси:

1. придонес од доходот на ООЗТ, по стапка од 0,71‰ во која е содржана Општинската СИЗ на културата, 0,40‰ и Републичката заедница на културата — Скопје 0,31‰;

2. придонес од личен доход од работен однос од нестопанска дејност од 0,60‰ (во која е содржана за Општинската СИЗ на културата — Куманово 0,40‰ и Републичката заедница на културата — Скопје 0,20‰).

Распределбата ќе се врши според процентуалното учество на утврдените и пропишаните стапки и тоа:

— од придонесот од доходот на ООЗТ на Општинската СИЗ на културата 56,34‰, а за Републичката заедница на културата 43,66‰;

— од придонесот од личен доход од работен однос од нестопанска дејност за Општинската СИЗ на културата 66,67‰, а за Републичката заедница на културата 33,33‰.

Издвојувањето и пресметувањето ќе го врши СОК — Куманово;

3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,60‰;

4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност, по стапка од 2,00‰.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 398

23 декември 1980 година

Куманово

Претседател,

Глигор Зафировски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — КУМАНОВО

73.

Врз основа на член 34 од Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 6 став 3 од Самоуправната спогодба за здружување на средствата во Републичката СИЗ на физичката култура и член 58 став 1 точка 2 од Статутот на Општинската СИЗ на физичката култура — Куманово, Извршниот одбор на Собранието на Општинската СИЗ на физичката култура — Куманово, на својата XX-та седница одржана на 29 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО РЕПУБЛИЧКА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ВО 1981 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работните луѓе од личниот доход, заради обезбедување средства на Општинската СИЗ на физичката култура.

Член 2

Во 1981 година, се утврдуваат стапки на придонесите и тоа од:

— 0,20%, придонес од доход на основните организации на здружен труд, во кој е содржан 0,04% придонес за Републичката СИЗ на физичката култура;

— 0,15%, придонес од личен доход од работен однос од нестопанска дејност, во кој е содржан 0,05% придонес за Републичката СИЗ на физичката култура;

— 0,30%, придонес од личен доход од земјоделска дејност;

— 1,00%, придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност.

Член 3

Од основот утврден во член 2 од оваа одлука Општинската СИЗ на физичката култура — Куманово здружува средства во Републичката СИЗ на физичката култура со издвојување на:

— 20% од остварените средства од доходот на основните организации на здружен труд во Општината и

— 33% од остварените средства од личниот доход од работен однос од нестопанска дејност.

Вкупниот износ на средствата што Општинската СИЗ на физичката култура — Куманово ги здружува во Републичката СИЗ на физичката култура и месечниот износ на средствата ќе се утврдат со посебен договор.

Член 4

Пресметувањето и уплатата на здружените средства ќе ги врши Службата на општественото книговодство со проценти утврдени во член 3 од оваа одлука.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 03-185/1

29 декември 1980 година

Куманово

Претседател,

Кирил Саревски, с. р.

74.

Врз основа на член 14 став 1 точка 4 од Статутот на Заедницата за вработување — Куманово, Собранието на Заедницата за вработување — Куманово, на својата XIV редовна седница, одржана на 25 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО 1981 ГОДИНА

Член 1

За 1981 година се одредува стапка на придонесот за вработување од 0,65% на бруто личните доходи.

Член 2

Придонес за вработување, според стапката од член 1 на оваа одлука, должни се да плаќаат сите работни и други организации на подрачјето на општината Куманово.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 09-1040

25 декември 1980 година

Куманово

Претседател,

Бранко Пешевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП

75.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 30 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничка седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците во организациите на здружен труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 29 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ШТИП ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Придонесите за здравствено осигурување во постојан месечен износ за 1981 година се плаќаат и тоа:

1) за учениците во стопанство односно за учениците во училиштата за квалификувани работници, во кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација, училиштето или приватниот работодавец — во износ од 95 динари за целосна здравствена заштита;

2) за ученици односно студенти — странски државјани, кои се наоѓаат на школување или практика на територијата на Заедницата, доколку со меѓународна спогодба не е определено поинаку — во износ од 330 динари за целосна здравствена заштита;

3) за лица кои учествуваат во организирани работни акции, а кои на тие работи работат најмалку 6 часа дневно — во износ од 80 динари за целосна здравствена заштита;

4) за уживателите на постојана државна помош дадена од страна на бившите президиуми на народното собрание или од страна на Извршниот совет — во износ од 220 динари;

5) за членови на семејствата на југословенските државјани во странство, кои не се здравствено осигурени по прописите на земјата во која работат или според меѓународна спогодба, а пред стапувањето во работен однос во странство имале живеалиште на територијата на оваа заедница — во износ од 170 динари по член;

6) за лица кои се наоѓаат на предвојничка обука и логорување — во износ од 136 динари за целосна здравствена заштита;

7) за лица припадници на територијалните единици — припадници на цивилната заштита за време на извршувањето задачи на територијалната одбрана — во износ од 80 динари на име придонес за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

8) за ученици во средните училишта и студенти во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии за времетраењето на практичната работа во врска со наставата — во износ од 100 динари на име придонес за несреќа на работа и заболување од професионални болести;

9) за лица кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги организира заедницата за вработување — во износ од 240 динари за целосна здравствена заштита;

10) за лица кои работат помалку од половината од полното работно време — во износ од 90 динари и тоа на име придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

11) за лица припадници на доброволни организации на противпожарна заштита — во износ од 60 динари на име придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

12) за земјоделците кои го здружиле своето земјиште со основни организации на здружен труд — во износ од 330 динари за целосна здравствена заштита.

Член 2

Средства што ќе се реализираат по оваа одлука се:

— 25%, приходи на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип и

— 75%, приходи на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип.

Член 3

Средствата што ќе се реализираат по оваа одлука се наменуват:

— 56% за задолжителни видови на здравствена заштита;

— 44% за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата.

Член 4

Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат обврзниците на начин утврден со закон, со Статутот и други општи акти на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 04-17/4

29 декември 1980 година

Штип

Претседател,
Гаврил Дракалеки, с. р.

76.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 30 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничка седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците во организациите на здружен труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 29 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ВИНИЦА ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Придонесите за здравствено осигурување во постојан месечен износ во 1981 година се плаќаат и тоа:

1) за учениците во стопанство односно за учениците во училиштата за квалификувани работници, во кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација, училиштето или приватниот работодавец — во износ од 92 динари за целосна здравствена заштита;

2) за ученици односно студенти — странски државјани, кои се наоѓаат на школување или практика на територијата на Заедницата, доколку со меѓународна спогодба не е определено поинаку — во износ од 322 динари за целосна здравствена заштита;

3) за лица кои учествуваат во организирани работни акции, а кои на тие работи работат најмалку 6 часа дневно — во износ од 69 динари за целосна здравствена заштита;

4) за уживателите на постојана државна помош дадена од страна на бившите президиуми на народното собрание или од страна на Извршниот совет — во износ од 195 динари;

5) за членови на семејството на југословенските државјани во странство, кои не се здравствено осигурени по прописите на земјата во која работат или според меѓународна спогодба, а пред стапувањето во работен однос во странство имале живеалиште на територијата на оваа заедница — во износ од 161 динари по член;

6) за лица кои се наоѓаат на предвојничка обука и логорување — во износ од 132 динари за целосна здравствена заштита;

7) за лица припадници на територијалните единици — припадници на цивилната заштита, за време на извршувањето задачи на територијалната одбрана — во износ од 69 динари на име придонес за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

8) за ученици во средните училишта и студенти во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии за времетраењето на практичната работа во врска со наставата — во износ од 92 динари на име придонес за несреќа на работа и заболување од професионални болести;

9) за лица кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги организира заедницата за вработување — во износ од 230 динари за целосна здравствена заштита;

10) за лица кои работат помалку од половината од полното работно време — во износ од 80 динари и тоа на име придонес за здравствено осигурување.

гурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

11) за лица припадници на доброволни организации на противпожарна заштита — во износ од 57 динари на име придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

12) за земјоделците кои го здружиле своето земјиште со основни организации на здружен труд — во износ од 322 динари за целосна здравствена заштита.

Член 2

Средства што ќе се реализираат по оваа одлука се:

— 25%, приходи на општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип и
— 75%, приходи на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Вина.

Член 3

Средствата што ќе се реализираат по оваа одлука се наменуват:

— 56% за задолжителни видови на здравствена заштита;
— 44% за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата.

Член 4

Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат обврзаниците на начин утврден со закон, со Статутот и други општи акти на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 04-17/5

29 декември 1980 година

Штип

Претседател,

Гаврил Дракалски, с. р.

77.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправни интереси заедници на здравството и здравственото осигурување и член 30 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на рамноправна седница на двата собора на Собранието, одржана на 29 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1981 ГОДИНА НА ОПШТИНА ВИНИЦА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за 1981 година се определува во висина од 7,80% од бруто личниот доход и другите примања.

Тарифите на придонесот за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести, за организациите на здружен труд и други корисници што се распоредени во областа 0 и 9 од Номенклатурата, се определува во висина од 0,50% од бруто личниот доход.

Тарифите на придонесот за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести, за организациите на здружен труд и други корисници што се распоредени во областа од 1 до 8 од Номенклатурата,

се определуваат во висина од 0,50% од остварениот доход, намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход.

Член 2

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за работниците испратени на работа во странство од основните организации на здружен труд (деташирани работници) се определува по стапка во висина од 25% од утврдената основица што ја претставува месечниот просечен нето личен доход на работниците во матичната организација исплатен во годината што претходи на годината во која работникот е испратен во странство односно месечниот просечен нето личен доход во матичната организација остварен во претходната година на сите работници од категоријата што ја има деташираниот работник — за работниците кои не оствариле личен доход во претходната година.

Основиците од претходниот став во текот на годината се применуваат како аконтација.

По завршната сметка утврдените основици се применуваат зголемени со просекот на зголемениот личен доход во матичната организација во годината кога деташирањето е извршено според претходната година.

Член 3

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за лицата пријавени кај заедницата за вработување кои примаат паричен надоместок на име привремено безработни лица, како и за лицата уживатели на пензија се определува во висина од 12,50% од нето примањата.

За лицата пријавени кај заедницата за вработување основицата за пресметување на придонесот за здравствено осигурување ја сочинува просечниот износ исплатен на име паричен надоместок за привремено безработни лица во времето за кое се плаќа придонес за здравствено осигурување.

Член 4

За лица кои работат по договор за дело се плаќа придонес за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и професионално заболување по стапка од 0,73% од исплатениот надоместок.

Член 5

Доколку со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението (во натамошниот текст: Законот) и другите општи акти на Општинската заедница, основицата за пресметување на придонесите е определена во нето износ, придонесот за здравствено осигурување се пресметува и се плаќа по стапка односно според тарифата пресметана за примена на нето личниот доход односно примањата.

Пресметувањето на стапките и на тарифите на начин предвиден во претходниот став се врши и кога личните доходи исклучително се пресметуваат и се плаќаат во нето износ, како и во случај кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат по другите стапки по кои придонесот се пресметува и се плаќа за поголем број работници вработени во работните организации.

Член 6

Средствата што ќе се реализираат по оваа одлука се:

— 25%, приходи на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип и
— 75%, приходи на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Вина.

Член 7

Средствата што ќе се реализираат по оваа одлука се наменуват:

— 56% за задолжителните видови на здравствена заштита;

— 44% за здравствена заштита која што самостојно ја утврдува Заедницата.

Член 8

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на придонесот на начин утврден со закон, со Статутот и другите општи акти на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 04-17/6

29 декември 1980 година

Штип

Претседател,
Гаврил Дракалски, с. р.

78.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 30 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на рамноправна седница на двата собора на Собранието, одржана на 29 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО ВРШАТ ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ СО СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НАД КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ШТИП ЗА 1981 ГОДИНА

I

1. Стапката на придонесот за здравствено осигурување на работните луѓе што вршат земјоделска дејност од средства за работа над кои постои право на сопственост се определува во висина од 17,27% од катастарскиот доход.

2. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделство, плаќаат придонес за здравствено осигурување по 335,50 динари годишно по член.

II

Средствата што ќе се реализираат по оваа одлука се:

— 7% приходи на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип и
— 93% приходи на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип.

III

Средствата што ќе се реализираат по оваа одлука се наменуват:

— 60% за задолжителните видови на здравствена заштита и
— 40% за здравствена заштита што самостојно ја утврдува Заедницата.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 04-17/7

29 декември 1980 година

Штип

Претседател,
Гаврил Дракалски, с. р.

79.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 30 став 1 од Статутот, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничка седница на двата собора, одржана на 29 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО ВРШАТ ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ СО СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НАД КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ВИНИЦА ЗА 1981 ГОДИНА

I

1. Стапката на придонесот за здравствено осигурување на работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост се определува во висина од 18,9% од катастарскиот доход.

2. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделство, плаќаат придонес за здравствено осигурување по 800 динари годишно по член.

II

Средствата што ќе се реализираат по оваа одлука се наменуват:

— 7% приходи на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип и
— 93% приходи на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Винаца.

III

Средствата што ќе се реализираат по оваа одлука се наменуват:

— 60% за задолжителни видови на здравствена заштита;
— 40% за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 04-17/8

29 декември 1980 година

Штип

Претседател,
Гаврил Дракалски, с. р.

80.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 30 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 29 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА СЕКОЕ НОВОРОДЕНО ДЕТЕ

I

На осигурениците кои здравствено се осигурени по закон и самоуправните општи акти на Заедницата им припаѓа право на помош за спрема за секое новородено дете и тоа:

1) на осигуреник — жена;
2) на осигуреник — маж во случај на породување на неговата брачна другарка која е осигурена како член на неговото семејство;

3) на осигуреник — во случај на породување на било кое женско лице кое е осигурено како член на неговото семејство.

Помош за новородено дете припаѓа и во случај на породување на женско лице на семејството на кое му е обезбедено здравствена заштита поради тоа што осигуреникот се наоѓа на отслужување односно дослужување на воениот рок.

Помош и спрема за секое новородено дете припаѓа и:

1) за дете родено во рок од 340 дена од денот на смртта на осигуреникот односно од денот на разводот на бракот со осигуреникот од кого се изведува тоа право;

2) за дете на осигуреник родено надвор од брак, ако татковството е утврдено врз основа на признание или со правосилна судска одлука;

3) за усвоено дете на возраст до 6 месеци живот ако за тоа дете претходно не е исплатена помош.

II

Висината на помошта за спрема на секое новородено дете изнесува 510 динари.

III

Со денот на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на износот на помошта за спрема на новородено дете, број 04-12/11 од 27 декември 1980 година („Службен весник на СРМ“, бр. 4/80).

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 04-17/9

29 декември 1980 година

Штип

Претседател,

Гаврил Дракалски, с. р.

81.

Врз основа на член 50 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 30 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 29 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПАТУВАЊЕ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

I

При остварување на здравствена заштита во друго место надвор од подрачјето на основната заедница на здравството и здравственото осигурување, осигурените лица имаат право да ги користат средствата на јавниот сообраќај и тоа: автобус во патниот и втора класа воз во железничкиот сообраќај.

За извршеното патување на начин определен од претходниот став, на име трошоци за патување на осигуреното лице, се исплатува износ во висина на стварните трошоци.

II

Надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита изнесува:

— 140 динари — на подрачјето на Социјалистичка Република Македонија;

— 320 динари — ако се упатува во други републики односно покраини.

За децата до 15 годишна возраст се исплатува надоместок за исхрана и сместување за време на патување и престој во висина од 50% од износот определен во претходниот став.

III

Надоместокот на трошоците за исхрана и сместување од точка II на оваа одлука се исплатува во полн износ во случај кога патувањето и престојот трае подолго од 12 часа односно во висина од 50% од пропишаниот износ во случај кога патувањето и престојот трае од 8 до 12 часа.

Кога патувањето и престојот трае помалку од 8 часа, надоместокот на трошоците за исхрана и сместување не се исплатува.

IV

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износот на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита, бр. 04-12/10 од 27 декември 1980 година („Службен весник на СРМ“, бр. 4/80).

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 04-17/10

29 декември 1980 година

Штип

Претседател,

Гаврил Дракалски, с. р.

82.

Врз основа на член 32 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 30 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 29 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

Член 1

Надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица изнесува:

— за лица до 1 година возраст — 1930 динари;

— за лица над 1 година возраст — 2620 динари.

Член 2

Надоместокот за закоп на осигурено лице надвор од подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип се исплатува според Одлуката на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување каде што се врши закопот на осигуреното лице, ако тоа е поповолно за него.

Член 3

Во случај на смрт на осигуреникот, на членовите на семејството им припаѓа надоместок на посмртна помош во висина на еднократен износ од основот на надоместокот на личниот доход од претходната година.

Посмртна помош припаѓа на членовите на семејството ако умреното лице ги издржувало до неговата смрт.

Член 4

Ако законот на осигуреното лице го изврши работна или друга организација, на истата ѝ припаѓа надоместок на трошоците за помош во висина предвидена од членот 1 на оваа одлука.

Член 5

Со денот на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на надоместокот на трошоците за закон на осигурено лице, број 04-12/12 од 27 декември 1980 година („Службен весник на СРМ“, бр. 4/80).

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 04-17/11

29 декември 1980 година

Штип

Претседател,
Гаврил Дракалски, с. р.**Обласен гел****СУДСКИ ОГЛАСИ****ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ**

Горѓиевска Славица од Скопје, ул. „515-а“ бр. 26 има загубено барирани чекови серија бр. 4361051 на 1.000,00 динари, серија бр. 4361057 на 4.000,00 динари и серија бр. 4361059 на 5.000,00 динари. Чековите се издадени од Стопанската банка — Скопје, Филијала — Скопје на име потрошувачки кредит по партија бр. 01-74098/47.

Се поканува секој оној кај кого се наоѓаат чековите или нешто знае за истите тоа да го соопшти на овој суд во рок од 60 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно истите ќе бидат поништени.

Од Општинскиот суд во Скопје I — Скопје, Р. бр. 176/80. (1)

Андонакис Димитрије од Скопје има загубено чекови по партијата бр. 01-74803/59, серија бр. 4370281 на 5.000,00 динари, серија бр. 4370282 на 5.000,00 динари, серија бр. 4370283 на 5.000,00 динари и серија бр. 4370284 на 5.000,00 динари издадени од Стопанската банка — Скопје, Филијала — Скопје на име потрошувачки кредит. Се поканува секој оној кој нешто знае за чековите или се наоѓаат кај него тоа да го соопшти во овој суд во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно истите ќе бидат поништени.

Од Општинскиот суд во Скопје I — Скопје, Р. бр. 215/80. (4)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Илмија Лусјани со моминско презиме Камери од село Блаце, умрела во текот на месец јули 1968 година во село Блаце. Овој податок не е заведен во матичната книга на умрените. Поради тоа, се повикува именуваната, доколку е жива, да се јави на судот, а се повикува и секој оној што знае дека ова лице е живо да му јави за тоа на Општинскиот суд Скопје II, Р. бр. 38/80, во рок од 3 месеци од денот на објавувањето на огласот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р. бр. 38/80. (3)

Пред Општинскиот суд Скопје II се води постапка за амортизација на барираните чекови и тоа сериите: 4341149, 4341150, 4341151, 4341152, 4341153, 4341154, 4341155, 4341156, 4341157, 4341158, 4341159, 4341160 и 4341161, издадени од Стопанската банка — Скопје по пар. бр. 01-72575/09, на име Зорица Ошафковска.

Бидејќи наведените барирани чекови се изгубени, со овој оглас се огласуваат за неважни.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, II, Р. бр. 127/80. (6)

Пред Општинскиот суд Скопје II во Скопје е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Емин Ајдар од Скопје, со стан на ул. „Вашингтонска“ бр. 66, против тужената Гилие Ајдар од Скопје, а сега со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 2.000,00 динари.

Се повикува тужената Гилие Ајдар да се јави во рок од 30 дена во судот или да ја достави сегашната адреса на живеење. Во спротивно ќе ѝ биде одреден привремен старател, во смисла на чл. 84 од ЗПП, кој ќе ги застапува интересите на тужената по предметниот спор.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XV. П. бр. 2913/80. (7)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за утврдување на сопственост по тужбата на Фетије Казими и други од село Нераште, против тужените Гани Асани, Лиман Асани и други.

Се повикува тужениот Лиман Мемета Асани од село Нераште, а сега живее во Турција на непозната адреса, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или во истиот рок да определи свој полномошник. Доколку не се јави и не определи полномошник, ќе му биде поставен привремен старател од Центарот за социјални работи кој ќе го застапува до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1500/80. (2)

**РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА
ЗДРУЖЕН ТРУД**

Окружниот стопански суд во Штип со решение-то Фи. бр. 53 од 20. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-495-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на станувањето со ЦО — Делчево.

Основни дејности: 140221

— ги утврдува основите на станбената политика во склад со плановите и програмите на општествено-политичката заедница;

— ја програмира и организира станбената изградба;

— утврдува програми и ги распоредува средствата за поповолни услови и станбена изградба на учесниците во НОВ;

— обезбедува средства за финансирање на станбената изградба и подобрување условите на станувањето во постојниот станбен фонд;

— обезбедува средства за поповолни услови на станбената изградба за потребите на работниците со пониски доходи, за работниците од оние организации на здружен труд што не располагаат со средства за таа цел;

— утврдува мерила и критериуми за надоместување на дел од станарината на поодделни корисници на станови со ниски лични доходи;

— организира здружување на средствата за станбена изградба и за остварување на други заеднички интереси во областа на станувањето;

— ги утврдува условите и критериумите за давање кредити за станбена изградба од средствата со кои располага Заедницата на станувањето наменети за таа цел;

— утврдува начини и мерила за користење и дава на користење станови и деловни простории кои се во општествена сопственост, стекнати по пат на национализација, експропријација, конфискација и други основи, како и станови и деловни простории кои се изградени од средствата на фондот за станбена изградба;

— ја утврдува висината на придонесот за станбена изградба;

— утврдува технички нормативи и стандарди за условите на проектирање, градење и одржување на станбените згради, становите и деловните простории;

— утврдува и донесува програма за одржување на станбените згради, становите и деловните простории;

— утврдува основи и мерила за утврдување висината на станарината и закупнината;

— одлучува за начинот на распределбата на средствата од станарината и закупнината и тоа за следните трошоци:

а) трошоци за инвестиционо одржување на станбениот простор;

б) трошоци за тековно одржување на заедничките простории;

в) трошоци за управувањето;

— одредува стапка за висината на проширената репродукција;

— утврдува мерила за тековно и инвестиционо одржување, како и за трошоците на одржувањето на станот и деловните простории што ги поднесуваат носителите на станарското право и корисниците на деловните простории;

— уредува основи и мерила за висината на учеството во трошоците, на етажните сопственици, за одржување на зградите и деловните простории;

— донесува програма за утврдување на градежното земјиште доколку Собранието на општината Делчево ќе донесе одлука со која оваа функција ја пренесува на Заедницата на станувањето;

— програмира и прибира средства од комуналниот придонес;

— утврдува учество на инвеститорите во уредувањето на градежното земјиште;

— врши инвеститорски услуги при градба на објекти во име и за сметка на членовите на Заедницата на станувањето и на другите инвеститори;

— покренува иницијатива и организира научно-истражувачки работи во станбената област, ги разгледува предлозите и програмите од научно-истражувачките работи;

— ја утврдува и спроведува програмата за одредување на станбените згради во општествена сопственост, како и деловните простории што се во општествена сопственост и што се издаваат под закуп, а не се основно средство на организациите на здружен труд;

— ја утврдува и го определува делот на станарината што останува за користење од Заедницата на станувањето, на станарите во станбените згради и

— врши и други работи утврдени со Законот, Самоуправната спогодба, Статутот и другите општи акти на Заедницата на станувањето, или што ќе ѝ бидат доверени со одлука на Собранието на општината Делчево како работи од посебен општествен интерес.

Во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

СИЗ не одговара за обврските на основачите и основачите не одговараат за обврските на СИЗ.

Заедницата ќе ја застапува Анастасов Александар, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 53/79. (654)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 57 од 19. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-499-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на ОСИЗ за социјална заштита со ЦО — Делчево.

Основни дејности: 140235

— ја утврдува политиката на развојот и унапредувањето на социјалната заштита;

— обезбедува средства за финансирање на социјалната заштита;

— донесува годишни и повеќегодишни програми за развој на социјалната заштита и се грижи за нивното остварување;

— обезбедува сместување во установа за социјална заштита или во друго семејство на деца без родителска грижа;

— обезбедува сместување во установа и социјална заштита или рехабилитација на деца попречени во психофизичкиот развој;

— обезбедува сместување во установа на деца со пореметено поведение;

— обезбедува сместување во установи или во друго семејство на деца на кои развојот им е попречен поради лоши услови во семејството;

— обезбедува материјална помош на стари лица кои немаат неопходни средства за издршка;

— обезбедува материјална помош на изнемоштени и за работа неспособни лица, кои немаат неопходни средства за издршка;

— обезбедува учество во трошоците за лица кои не се способни за рехабилитација, а се сместени во установи за социјална заштита;

— обезбедува рехабилитација на лица со психички и физички недостатоци;

— дава помош на лица кои се нашле во неповолна социјална положба поради други околности;

— обезбедува средства за изградба, адаптација и опремување на установи за социјална заштита;

— се прижи за непосредно и меѓусебно поврзување на сите облици на работа во областа на социјалната заштита, како и за ускладување на тие дејности со општествениот развој;

— поттикнува и утврдува облици на социјална заштита и ја одредува нивната содржина;

— се грижи за воведување и унапредување на социјалната работа во сите области на општествениот живот;

— помага и организира превентивна активност во областа на социјалната заштита во месните заедници, организации на здружен труд, општествени и социјално-хуманитарните организации;

— со општествено-политички организации и други општествени структури приготвува и донесува општествени планови, што се однесуваат на развојот на социјалната заштита и се грижи за нивното спроведување;

— дава мислења и предлози за развој на дејноста на социјалната заштита;

— се грижи за обезбедување на средства за стручно усовршување на кадри во областа на социјалната заштита;

— соработува со други самоуправни заедници и организации;

— врши и други работи определени со закон, Статутот и другите општи акти.

Во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

ОСИЗ не одговара за обврските на основачите и основачите не одговараат за обврските на ОСИЗ.

Заедницата ќе ја застапува Димитровски Владо, секретар, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 57/79. (653)

Работничкиот совет на Здравствената станица
— Вилица

распишува **КОНКУРС**

за прием на секретар на неодредено време

Кандидатите, покрај општите услови предвидени со закон, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

а) да имаат завршено правен или економски факултет и 2 (две) години работно искуство;

б) да ја познаваат проблематиката во здравството;

в) да имаат организациони и морално-политички квалитети.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Некомплетираните и ненавремено доставените документи нема да се земаат предвид при разгледувањето.

Документите се доставуваат на адреса: Здравствена станица — Вилица, за Конкурсна комисија. (13)

Советот на Шумарскиот факултет — Скопје,

распишува

КОНКУРС

ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН НАСТАВНИК ПО ПРЕДМЕТОТ ОСНОВИ НА ПРЕРАБОТКАТА НА ДРВОТО ВО ЗВАЊЕТО ДОЦЕНТ

Пријавите по конкурсот се поднесуваат до Деканатот на Шумарскиот факултет во Скопје.

Кандидатите кон пријавата треба да приложат диплома за завршен III степен на студии, односно за завршен докторат, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавите со останатите документи се поднесуваат во отворениот рок од 15 дена.

Конкурсот се објавува во „Службен весник на СРМ“. (25)

СООПШТЕНИЕ

Врз основа на член 95, а во врска со член 90 став 1 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), собранијата на општините Чаир, Гази Баба и Кисела Вода — Скопје

ОБЈАВУВААТ

ДЕКА КЕ ВРШАТ ИЗБОР НА ДВАЈЦА СУДИИ НА ОПШТИНСКИОТ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ ОД КОИ ЕДЕН Е НА ПОВТОРЕН ИЗБОР

Заинтересираните кандидати, покрај општите услови, треба да ги исполнуваат и следните услови: да се државјани на СФРЈ, дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење, со положен правосуден испит и морално политички квалитети за вршење на судиската функција.

Пријавите со потребните документи кандидатите треба да ги доставуваат до Собранието на општината Чаир — Скопје — Комисија за прашања на изборите и именувањата во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето на соопштението.

СОДРЖИНА

Страна

26. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување составот на Советот за народна одбрана — — — — 81
27. Одлука за намените, начинот и условите за користење на слободните парични средства на Републиката и на општите

ните во 1981 година што се водат како депозит во Народната банка на Македонија — — — — — 81

28. Одлука за издојување на средствата од малопродажната цена на моторниот бензин и плинското масло на посебна сметка за отплата на обврските по заемот за изградба и реконструкција на патиштата — — — — — 81
29. Одлука за издојување и насочување на средствата од малопродажната цена на моторниот бензин од 86 октани и на плинското масло на посебна сметка за изградба и модернизација на железнички линии — — — — — 82
30. Одлука за изменување на Одлуката за определување висината на надоместокот од малопродажната цена на бензинот и плинското масло наменет за изградба, реконструкција и одржување на патиштата — — — — — 82
31. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и за именување членови во Заедничката комисија за распределба на здружените средства насочени за побрзо решавање на станбените потреби на учесниците во НОВ — — — — — 82
32. Решение за повторно именување помошник на републичкиот секретар за меѓународни односи — — — — — 83
33. Решение за именување помошник на републичкиот секретар за општо-стопански работи и пазар — — — — — 83
34. Решение за одобрување на учебник — — — — — 83
35. Решение за одобрување на учебник — — — — — 83
36. Решение за одобрување на учебник — — — — — 83
37. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 259/79 од 18 декември 1980 година — — — — — 83
38. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 84/80 од 6 декември 1980 година — — — — — 84

Републички фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта

39. Одлука за користење на средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта во создавањето на инфраструктурни и други услови за развој во 1981 година — — — — — 86

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

48. Правилник за организација и работа на курсевите и семинарите и другите форми за стручно и педагошко усовршување на наставниците и стручните соработници во организациите за средно образование — — — — — 87
49. Правилник за организација и работа на курсевите и семинарите и другите форми за стручно и педагошко усовршување на наставниците и стручните соработници во организациите за средно образование — — — — — 88
50. Правилник за организација и работа на курсевите и семинарите и другите форми за стручно и педагошко усовршување на наставниците и стручните соработници во организациите за средно образование — — — — — 89
51. Правилник за организација и работа на курсевите и семинарите и другите форми за стручно и педагошко усовршување на наставниците и стручните соработници во организациите за средно образование — — — — — 90

52. Правилник за организација и работа на курсевите и семинарите и другите форми за стручно и педагошко усовршување на наставниците и стручните соработници во организациите за средно образование —	92	68. Одлука за висината на придонесот за здравствено осигурување на членовите на семејствата на југословенските државјани вработени во странски земји со кои не се склучени спогодби за здравствено осигурување —	102
53. Правилник за организација и работа на курсевите и семинарите и другите форми за стручно и педагошко усовршување на наставниците и стручните соработници во организациите за средно образование —	93	69. Одлука за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита на општина Куманово за 1981 година —	102
54. Правилник за организација и работа на курсевите и семинарите и другите форми за стручно и педагошко усовршување на наставниците и стручните соработници во организациите за средно образование —	94	70. Одлука за утврдување стапка на придонес за финансирање на општествената заштита на децата за 1981 година —	103
55. Правилник за организација и работа на курсевите и семинарите и другите форми за стручно и педагошко усовршување на наставниците и стручните соработници во организациите за средно образование —	95	71. Одлука за утврдување на придонеси за финансирање на дејноста на основното воспитание и образование и другите ко-рисници на средства за 1981 година —	103
56. Правилник за организација и работа на курсевите и семинарите и другите форми за стручно и педагошко усовршување на наставниците и стручните соработници во организациите за средно образование —	96	72. Одлука за утврдување стапките на ОСИЗ на културата — Куманово и Републичката заедница на културата — Скопје за 1981 година —	103
57. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите за Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје —	97	73. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската СИЗ на физичката култура и за здружување на средствата во Републичка СИЗ на физичката култура во 1981 година —	104
ПРИЛЕП		74. Одлука за одредување стапка на придонесот за вработување во 1981 година —	104
58. Одлука за утврдување стапките на придонесите од личните доходи за предучилишното и основното воспитание и образование за 1981 година —	98	ШТИП	
ТИТОВ ВЕЛЕС		75. Одлука за постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделните категории лица надвор од работен однос осигурени по Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението за осигурениците од подрачјето на општина Штип за 1981 година —	104
59. Одлука за утврдување стапката на придонесот за здравственото осигурување на работниците за 1981 година —	98	76. Одлука за постојаните износи на придонесите за здравственото осигурување на одделните категории лица надвор од работен однос осигурени по Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението за осигурениците од подрачјето на општина Винаца за 1981 година —	105
60. Одлука за утврдување висината на стапката на придонесот за здравственото осигурување на земјоделците за 1981 година —	99	77. Одлука за стапките и тарифите на придонесите за здравствено осигурување и стапките на посебните придонеси за користење на здравствена заштита во странство за 1981 година на општина Винаца —	106
СТРУГА		78. Одлука за стапката на придонесот од катастарскиот доход и паушалниот придонес за здравствено осигурување на работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост од подрачјето на општина Штип за 1981 година —	107
61. Одлука за утврдување стапките на придонесите од личните доходи на работните луѓе за СИЗ за образование и наука — Струга за 1981 година —	99	79. Одлука за стапката на придонесот од катастарскиот доход и паушалниот придонес за здравствено осигурување на работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост од подрачјето на општина Винаца за 1981 година —	107
ОХРИД		80. Одлука за висината на износот на помошта за спрема на секое новородено дете —	107
62. Одлука за стапките и тарифите на придонесите за здравствено осигурување на работниците за 1981 година —	99	81. Одлука за износот на надоместокот на трошоците за патување, исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита —	108
63. Одлука за утврдување основните за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци за 1981 година —	100	82. Одлука за висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица —	108
64. Одлука за висината на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделците за 1981 година —	100		
65. Одлука за утврдување на посебниот придонес на здравствена заштита на членовите на потесното семејство на југословенските државјани на работа во странство —	101		
КУМАНОВО			
66. Одлука за утврдување на постојните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории лица —	101		
67. Одлука за висината на стапките и износите на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците за 1981 година —	102		